



СЛ

НА ФЕДЕРАТИ

"Služben Vesnik N.R.M"
administracija

Skopje
Maršala Tita

"СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ" излегува по потреба, во српско, хрватско, словеначко и македонско издание. Огласи по тарифата. — Текуќа сметка кај Народната банка на ФНРЈ за претплата бр. 101-900880. — Текуќа сметка на продажно - трговското одделение 101-670880

Среда, 15 ноември 1950
БЕЛГРАД
БРОЈ 64 ГОД. VI

Цена на овој број е 12.— ден. — Претплата за цела 1950 година изнесува 350.— динари. Редакција: Бранкова улица бр. 18—20. — Телефони: Редакција 28-338, Администрација 27-595, Продавно одделение 22-619, Сметководство 26-276, Експедиција 21-251.

582.

Врз основа на чл. 4 од Уредбата за снабдувањето на населението („Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/48), по предлог од Претседателот на Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕТО НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАГОЛЕМУВАЊЕ БРОЈОТ НА ИНДУСТРИСКИТЕ ПРОИЗВОДИ ШТО ВЛЕГУВААТ ВО СОЈУЗНОТО ОБЕЗБЕДНО СНАБДУВАЊЕ И ЗА НАЧИНОТ ЗА КУПУВАЊЕ НА ТИЕ ПРОИЗВОДИ НА КУПОВНИТЕ ИЛИ ПАРИЧНИТЕ БОНОВИ

1) Се наголемува бројот на точките и на паричните купони за купување индустриски производи во обезбеденото снабдување за децата од 7 до 14 години.

Поради тоа за индустриските стоки се воведува нова потрошачка категорија ИД-3, и на крајот на првата табела во точ. III од Решението за наголемувањето бројот на индустриските производи што влегуваат во сојузното обезбедено снабдување и за начинот за купување на тие производи на куповните или паричните бондови („Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/50), се додава нов став:

„за категоријата ИД-3 текстилни точки 112 и парични купони 800 динари".

2) Ова решение ќе се применува од 1 јули 1950 година.

Бр. 5558
11 ноември 1950 година
Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за промет со стоки,
Осман Карабеговиќ, с. р.

583.

Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ, по предлог од Претседателот на Комитетот за заштита на народното здравје на Владата на ФНРЈ, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА СОЈУЗНИОТ ХИГИЕНСКИ ИНСТИТУТ И СОЈУЗНИОТ ЕПИДЕМИОЛОШКИ ИНСТИТУТ ВО НАДЛЕЖНОСТ НА ВЛАДАТА НА НР СРБИЈА

1) Сојузниот хигиенски институт и Сојузниот епидемиолошки институт, обата во Белград, што се наво-

даат под управа на Комитетот за заштита на народното здравје на Владата на ФНРЈ, се пренесуваат во надлежност на Владата на Народна Република Србија.

2) Службениците на Сојузниот хигиенски институт и на Сојузниот епидемиолошки институт, како и смот движен и недвижен имот со кој што управуваат овие институти, ќе ги превземе Владата на Народна Република Србија.

3) Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија".

IV бр. 5109
7 ноември 1950 година
Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Комитетот за заштита
на народното здравје,
др Павле Грегорич, с. р.

584.

Врз основа на чл. 49 во врска со чл. 19 од Законот за државните службеници, прописувам

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОПШТАТА ЕВИДЕНЦИЈА НА КАДРОВИТЕ ВО СОЈУЗНИТЕ НАДЛЕШТВА, УСТАНОВИ И ПРЕТПРИЈАТИЈА

Член 1

Членот 3 од Правилникот за општата евиденција на кадровите во сојузните надлештва, установи и претпријатија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 58/48) се менува и гласи:

„Евиденцијата на службениците се спроведува преку персоналниот лист".

Во другите одредби на правилникот на место зборовите „Службенички лист" се става „персонален лист".

Член 2

Се укинуваат сите членови на правилникот (од 6 до 15 заклучно) што се под насловите: „3. Службеничка книшка" и „4. Стручен картон".

Членовите 16, 17 и 18 на правилникот стануваат членови 7, 8 и 9, а пред поглавието „завршни одредби" на место бројот „5" се става „3".

Член 3

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

IV бр. 5654
13 ноември 1950 година
Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

585.

Врз основа на чл. 8 од Законот за движењето на границата прописувам

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОГРАНИЧНАТА ЗОНА

Член 1

Во членот 7 од Правилникот за пограничната зона („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 43/50) после ставот 1 се додава нов став 2, кој што гласи:

„Лицата чии што државни и општествени функции се простираат и на пограничната зона можат да дозволат и да бораат во оваа зона и без дозволата од ставот 1 од овој член, макар да имаат пребивалните волон од пограничната зона.“

Член 2

Членот 8 од Правилникот за пограничната зона се менува и гласи:

„Дозвола за довоѓање и бораок во пограничната зона издава повереникот на внатрешните работи на околскиот (градскиот, реонскиот) народен одбор на чие што подрачје има пребивалните лицето на кому што се издава дозволата.“

На државните службеници на оние надлежности и установи што ќе ги определат Министерот на внатрешните работи на ФНРЈ дозвола за довоѓање и бораок во пограничната зона за случај на службено патување издава стареинијата на надлежното што е надлежен за издавање патен налог или од него оваа-стеното службено лице.

На туѓ државјанин дозвола за довоѓање и бораок во пограничната зона издава министерството на внатрешните работи на народната република.

Член 3

Во членот 12 од Правилникот за пограничната зона после ставот 2 се додава нов став 3, кој што гласи:

„Кога на подрачјето кое што влегува во пограничната зона спрема Прилогот бр. 1 од овој правилник се наоѓа место што не е опфатено со пограничната зона, лицата што живеат во такво место можат да дозволат и бораат на подрачјето на околицата со која што е тоа место окружено без дозвола од чл. 7 од овој правилник.“

Член 4

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 52501
31 октомври 1950 година
Белград

Потпретседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на внатрешните работи на ФНРЈ,
Александар Ранковиќ, с. р.

586.

Врз основа на точ. 61 од Напатствието за извршување Наредбата за склучување договори врз основа на планските квоти за 1951 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 63/50) а во согласност со Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ и на Сојузната планска комисија, прописувам

НАПАТСТВИЕ

ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОРИ ЗА ПРЕВОЗ НА СТОКИТЕ ВО 1951 ГОДИНА

I.

1. Стопанското поврзување меѓу производителот (испраќачот на стоките) и саобраќајните дирекции се врши со договарање на превозот на стоките.

Договорите за превозот на стоките се склучуваат за целата планска година одеднаш и месечно.

Договорите за превоз за целата планска година имаат карактер на оквирни договори по обемот и диманката на превозот по квартали и се склучуваат по прописите од ова напатствие. Годишните договори служат како основа за месечни договори на превозот.

Месечното договарање се врши по прописите од Уредбата за планскиот превоз на стоките во железничкиот и речниот саобраќај („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/48). Уредбата за планскиот превоз на стоките во поморскиот саобраќај („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 65/49), како и по прописите што се донесени врз основа на овие уредби.

Одделно договарање на претоварот на стоките се врши само во поморскиот саобраќај.

2. Со оглед потребите на превозот да произведуваат од задачите на производството и распределбата на стоките, саобраќајните дирекции не можат при договарањето на превозот да ги ограничат барањата на производителот (испраќачот на стоките) што се однесува до обемот на превозните услуги. Саобраќајните дирекции можат барањата на производителот (испраќачот на стоките) да ги ограничат само со условите на рационален и економичен саобраќај.

II.

3. — Сите производители и потрошачи должни се при договарањето испорачки на стоките, да водат сметка за рационалниот и економичниот ползување на поодделни гранки на саобраќајот.

За да биде избегнато непотребно да се оптерети капацитетот на поодделни гранки на саобраќајот како и за да биде намалени трошковите на превозот, производителите (испраќачите) и потрошачите (примателите) мораат при договарањето да настојуваат, дека е тоа можно:

а) да се избегнат долги превози ползувајќи ги поблиските производствени центри;

б) да се избегне крстосвање на истоимени стоки во превозот;

в) во превозот да се ползува речниот саобраќај дека има услови за тоа;

г) да се ползуваат локалните извори на стоките и локалните превозни средства.

За овие услови мораат да водат сметка особено оние потрошачи кои што во рамките на одобрените квоти се сврзуваат самостојно за производителот (екстрано адресирани планови на распределбата).

4. — За да се ползуваат правилно поодделните гранки на саобраќајот, покрај условите од погорната точка се пропишуваат уште и следните услови за договарање на превозот:

а) сите потрошачи чии што претпријатија се наоѓаат на подрачје на пловни патишта на речниот саобраќај треба во договарањето со производителот да се сврзуваат за оние производители чии што претпријатија се наоѓаат на подрачјето на пловните патишта и превозите да ги договораат со речниот саобраќај кај што е тоа можно;

б) за сите стоки што ги произведат или ги трошат претпријатијата на подрачјето на плозниот пат, а тие во својот превоз бараат претовар од вагон во шлеп или од шлеп во вагон, превозот ќе се договори во комбиниран саобраќај. Договорот за превоз ќе се склучи едновременно со железничкиот и речниот саобраќај;

в) производителите и извозните и увозните претпријатија ќе водат сметка кога ги склучуваат договорите да се изврши превозот, како во увозот така и во извозот, со речни саобраќај секогаш кога има за тоа можност; и

г) градежните материјали и огревното и друго дрво што се навогаат на лагер да се превезат во првите 2 квартала. Исто така кај што е тоа можно, да се форсира производството и превозот на градежните материјали во првите 2 квартала. Ова треба да се предвиди кога се склучуваат договори за испорачка на стоките.

5. Доколку производителот (испраќачот на стоките) не се придржува кон условите од точ. 3 и 4 од ова напатствие, саобраќајната дирекција при договорањето на превозот ќе даде приговор до производителот (испраќачот на стоките) со цел да се изменат пријавените превозења. Доколку производителот (испраќачот на стоките) не постапи по приговорот, дирекцијата ќе постапи по прописите од точ. 15 од ова напатствие.

III.

6. Договорањето на превозот се врши за железничкиот, поморскиот и речниот саобраќај и тоа само за стоките што се превозат масовно. Во поморскиот саобраќај се врши одделно договорање и за претовар на стоките.

Кон стоки се сметаат како стоки што се превозат масовно, е определено во „Номенклатура врста и група масовне робе за планирање превозења“ (прилог I). Договорањето се врши за групи на стоките што се означени во таа Номенклатура. За стоките што не се означени по групите во номенклатурата на видовите и групите на масовните стоки за планирање на превозењето, оквирното договорање за превозот не е задолжително по прописите од ова напатствие. Превозот на оваа стока се обезбедува по — гранките на саобраќајот — со пропорциите на годишниот план на експлоатацијата.

Договорањето за автосаобраќајот и локалниот поморски и локалниот речни саобраќај ќе се врши врз основа на постигнатите спогодби во смисла на општите прописи за договорање. При договорањето на овие превози треба да се држи кон стопанските врски што постоат. Напатствија за договорање на овие превози можат да пропишат министрите на саобраќајот на народните републики во согласност со Министерот на саобраќајот на ФНРЈ.

IV.

7. Договорањето на превозот се врши кај следните саобраќајни дирекции по гранките на саобраќајот:

а) за превозите во железничкиот саобраќај кај железничките дирекции: Белград, Ниш, Нови-Сад, Зрењанин, Загреб, Винковци, Карловац, Љубљана, Шт. Петер, Сарајево, Скопје, Косово Поље, Чачак, Мостар и Јајце.

Договорањето се врши кај онаа дирекција на железниците на чие што подрачје се навога утоварната станица.

б) за превозите во поморскиот саобраќај — за увоз и извоз на стоките кај Југословенската линиска пловидба во Ријека; за развоз на стоките кај Јадранската слободна пловидба во Ријека, а за претовар кај Дирекцијата на луците на северни, средни и јужни Јадран.

За стоките продадени ЦИФ и за стоките купени ФОБ трговската морнарица е должна да ги превземе сите превози и во рамките на своите капацитети, од-

носно во недостиг на капацитет, да определи кои превози ќе се вршат со домашна тонажа, а за кои превози ќе се зема под наем странска тонажа.

в) за превози во речниот саобраќај — кај Дирекцијата на Југословенското државно речно бродарство во Белград.

Ако се врши превозот делум со железница, а делум по речни или поморски пат (комбиниран превоз), договорањето ќе се врши едновременно и кај едната и кај другата гранка на саобраќајот.

8. Договорот за превоз го склучува од страна на производителот (испраќачот) на стоките оној производител (крајни или основни), кој што ги склучува договорите со потрошачот. Производителот склучува договор за превоз и за стоките што се произведени за сопствено трошење. Ако поодделни производители овластат едно комерцијално здружение (агенција, комерцијален биро) кое што за нивна сметка ќе склучува договори со потрошачот, тогаш е тоа должно да склучи договор за превозот. Оквирно договорање на превозот можат да вршат и шпедитерските претпријатија за сметка на производителот (испраќачот на стоките).

9. Претпријатијата и организациите што немаат сопствено производство туку се јавуваат како дистрибутери (вршаат откуп и расподелба, како на пример Житниот фонд, Југонафта инт.), должни се да склучат договор за превоз во предвидениот срок.

10. За превоз на стоките што се наменети за извоз и увоз оквирниот договор го склучува основниот производител односно основниот потрошач што ги извози односно увози стоките.

V.

11. Договорањето се врши на тој начин што производителот (испраќачот) поднесува пријава за склучување на договори за превоз на прописаниот образец (прилог II), која пријава содржи следни податоци:

а) група и количина на стоките во тони (по Номенклатурата на стоките — прилог I.);

б) реон на утоварот и истоварот според прилогот III; и

в) динамика на превозот по кварталите. Пријавата се поднесува во дупликат. Објаснувањето за пополнување пријавите за превоз, како и објаснувањето за употреба на прилозите I и III е дадено на самите прилози.

12. Пријавата за договорање на превозот може да се поднесува преку пошта — препорачано, или непосредно — до надлежната саобраќајна дирекција.

13. Договорањето за превоз на јаглен, од производите на црната металургија, груби градежни материјали и стоки што се откупуваат задолжително ќе се изврши со оглед на особеноста на расподелбата и договорањето оквирно по количината на превозењето за цела година и по кварталите, а оријентационо по реоните на истоварот.

VI.

14. Сите производители (испраќачи) должни се да поднесат пријава за договорање на целокупниот превоз на масовните стоки најдоцна за 10 дена по завршеното договорање меѓу производителот и потрошачот.

Производителот што договора превоз може пријавата да ја поднесе и во времето што е определено за договорање испорачки на стоки, ако веќе тогаш располага со сите потребни елементи за поднесување пријава.

15. Договорот за превоз се смета да е склучен кога производителот (испраќачот на стоките) го прими дупликатот од пријавата потврден од страна на саобраќајната дирекција.

Саобраќајната дирекција е должна, најдоцна за 20 дена од крајниот срок за поднесување пријави за превоз, да ги среди сите пријави, да утврди дали одго-

вараат на условите на превозот и — по извршеното вкупно балансирање со надлежниот ресор — да им го потврди и испрати до производителите (испраќачите на стоките) дупликатот од пријавите, доколку не е сторен приговор на поднесената пријава поради неисполнувањето на условите од точ. 3 и 4 од ова напатствие.

Ако пријавата за превоз не одговара на условите од точ. 3 и 4 од ова напатствие, надлежната саобраќајна дирекција ќе му даде на производителот (испраќачот на стоките) потребни напатствија како треба превозот да се изврши. Доколку производителот (испраќачот на стоките) не ја измени пријавата за превозот, саобраќајната дирекција нема да склучи договор за превоз.

16. Ако со вина на производителот (испраќачот на стоките) не е извршен превозот во количините што се договорени за определениот квартал, саобраќајната дирекција може да одбие количината на стоките што не се превезени во минатите квартали — да се внесе во месечните оперативни планови на идниот квартал — доколку би влијаело тоа позначително на пореметувањето на саобраќајот.

Ако со вина на саобраќајната дирекција не е извршен превоз во количините што се договорени за определениот квартал, тогаш саобраќајната дирекција е должна тие количини да ги превезе во идниот квартал.

VII.

17. Саобраќајните дирекции и нивните единици се должни по барање од производителот (испраќачот) или од потрошачот (примачот) да ги даваат сите потребни напатствија за рационално и економично превозење како и објаснувања што се однесува до организацијата на начинот на договарањето. Исто така саобраќајните дирекции мораат да одржуваат контакт со сите поголеми крајни и основни производители, како би го склучиле истите договорот за превоз во рокот.

18. Основните производители испраќаат до Советот за саобраќај и врски на Владата на ФНРЈ рекапитулација на пријавените количини за превоз по гранките на саобраќајот на образецот РС-1 (прилогот IV). Рекапитулацијата треба да се испрати најдоцна 10 дена после поднесените пријави.

19. Производителите (испраќачите на стоките) што склучиле договори за превоз, должни се да испратат до своите претпријатија и погони извештај за количината на стоките што е договорена за превоз. Претпријатието и погоните ќе испратат до железничките станици и пристаништето на кои што ќе се врши утоварот извештај за годишната количина и видот на стоките по кварталите (прилогот V), што ќе ги предадат тие за превоз, најдоцна во срок од 30 дена после склучувањето на договорот за превоз.

20. Покрај одредбите од ова напатствие за договарање на превозот треба во сето да се постапи според одредбите од Напатствието за планирање на Наредбата за склучување договори врз основа на планските квоти за 1951 година.

Бр. 904

13 ноември 1950 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за саобраќај и врски,
Божидар Масларич, с. р.

Согласен

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Стопанскиот совет

и на Сојузната планска комисија,

Борис Кидрич, с. р.

Прилог I.

Вид на стоката — големи слова

Група на стоката — обични слова

НОМЕНКЛАТУРА НА ВРСТИ И ГРУПИ НА МАСОВНА СТОКА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРЕВОЗОТ

1. ЈАГЛЕН

— камен јаглен	тона
— мрк јаглен	"
— лигнит	"
— кокс	"

2. НАФТА И ДЕРИВАТИ

— нафта сурова	"
— продукти на нафта и катран (течни горива, мазива, уље за ложење битумен)	"
— катран из битуменски шкриљци	"

3. РУДИ И КОНЦЕНТРАТИ НА СИТЕ ВИДОВИ

— руда железна	"
— руда бокситна	"
— руда хромова	"
— руда манганова	"
— руда антимонова	"
— руда олово-цинкова	"
— руда пиритова	"
— концентрат на олово	"
— концентрат на цинк	"
— концентрат на хром	"
— концентрат на бакар	"
— концентрат на пирит	"

4. НЕМЕТАЛИ

— кварц	"
— ватростални сировини (земја, ватр. глина сурова, каолин, магнезит сирови)	"
— ватростални материјал (кауст. печ магнезит, палена глина)	"
— ватростални производи (шамотни маатер, шамотна опека)	"
— азбест	"
— барит сирови и печени	"
— сол	"
— керамика	"

5. ПРОИЗВОДИ НА ЦРНА И ОБОЕНА МЕТАЛУРГИЈА

Производи на црна металургија	
— железо сурово	тона
— сирови челик	"
— ваљани производи (тешки профили средни профили, шини железнички индустриски шини, лимови)	"
— влечени производи (влечена шина, влечен челик, челик за бетон)	"
Производи на обојена металургија	
— блистер бакар	"
— електролит бакар	"
— ваљалнички бакар	"
— олово рафинирано	"
— цинк сирови	"

6. ОБРАБОТЕНО И НЕОБРАБОТЕНО ДРВО

— резана граѓа (листара, четинара)	"
— тесана граѓа (листара, четинара)	"
— групци за резане (листара четинара)	"
— обла граѓа (стубови, јамско дрво, пилоти)	"
— прагови	ком/т.

7. ОГРЕВНО ДРВО

- огревно дрво од сите видови м³/т.
- дрво за хемијска преработка "
- целулозно дрво "

8. ЦЕМЕНТ

т.

9. ГРАДЕЖЕН МАТЕРИЈАЛ

- ситен камен (шљунок, песок, туданик) м³/т.
- кришен камен т.
- камета коцка ком/т.
- камен во блокови т.
- тула ком/т.
- креп "
- вар т.
- производи од цемент "
- гипс "

10. ЖИТО И ПРОИЗВОДИ ОД ЖИТО

- бели жита, овес, р'ж јечмен "
- пченка "
- брашно "

11. ШЕКЕРНА РЕПА

12. ДРУГО

- волна, памук, кожа, тутун (само за превоз по море) "

Прилог II

Број на договорот*

(Назив, адреса и број на телефонот на производителот-испраќачот)

ДО ДИРЕКЦИЈАТА

Пријава за договарање превозот на стоки во 1951 година

Ред. бр.	Група	Реон на утоварот	Реон на истоварот	Количина во тони					Забелешка
				Годишно	Од тоа по квартали				
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Вкупно:

* Го исполнува надлежната дирекција.

Место _____

Дата _____

(М. П.)

Потпис на производителот
(испраќачот)

Горниот предлог се прима во целост — со изменувања кај ред. бр. _____

Вкупно одобрена квота _____ тона

Место и дата _____ (М. П.) Дирекција _____

НАПАТСТВИЕ ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ

1. Исполнувањето се врши со копирање по можност со машина за пишување во три примерка, од кои што два се испраќаат до надлежната саобраќајна дирекција, непосредно или препорачено по пошта.

2. За секој превоз и за секој вид на стоки од еден утоварен до еден истоварен реон треба да се употреби по еден одделен ред, т. е., да се наведат податоците одделно. Секој ред се нумерисува со одделен реден број.

Во рубриката 2 се запишува вилот на стоките по номенклатурата на стоките (прилог I).

3. Во рубриката 3 се запишува бројот на утоварниот, а во рубриката 4 бројот на истоварниот реон според списокот на реоните (прилогот III).

4. Во рубриката 10 да се запишат евентуалните отстапувања од напатствието.

Прилог IV
(Обр. ПС-1)

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА ПРИЈАВИТЕ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОРИ ЗА ПРЕВОЗ ЗА 1951 ГОДИНА ВО 1000 Т.

Основен производител

Група на стоки по номенклатурата	Прво отпрамање				Комбиниран превоз				Вкупен превоз				Од тоа извоз			
	железничко	поморско	речно	од желез.	на помор.	на речни	на желез.	железнички	поморски	8+5	речни	4+6	железн.	поморски	речни	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			

НАПАТСТВИЕ ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ

1. Групите на стоките треба да се земат од Номенклатурата на групите на масовните стоки за превоз (прилог I).

2. „Прво отпрамање“ ги означува количините што ги пријавува производителот за превоз на оваа гранка од саобраќајот што го започнува превозот.

3. „Комбиниран превоз“ ги означува оние количини што се пријавени одделно за договарањето на превозот на две гранки на саобраќајот и што се претоваруваат.

4. Вкупниот превоз по гранките на саобраќајот го означува вкупниот собир од првото отпрамање и претоварувањето за секоја гранка одделно.

5. Кај вкупниот извоз по гранките на саобраќајот треба да се искажат само оние количини што однесната гранка на саобраќајот непосредно ги допрема во странство (кај железничкиот саобраќај не се зема во оглед до луците и пристаништата).

6. Десолку извесни количини на стоката што мораат да се превозат не се евентуално пријавени со договорот за превоз, тие количини треба одделно да

се искажат на првата страна од образецот. Во пропратното писмо треба да се споменат причините.

7. Овој образец може да се ползува и за евиденција по непосредните производители за поднесените пријави за полесно сведување за рекапитулација.

ПРЕГЛЕД НА РЕОНИ НА УТОВАР И ИСТОВАР

Прилог III

Број на реонот	Назив на реонот	П р у г и
1. В земјата		
1	Скопје — узани	Борче Петров—Охрид, Подмоље—Струга, Борче Петров—Орашје
2	Скопје	Ристовац укл.—Бевфелија са огранцима, Бен. Јанковић укл.—Скопје
3	Ниш	Ниш укл.—Ристовац искл., Дољевац—Куршумлија укл., Ниш—Димитров Град, Ниш—Прахово прист.
4	Параћин	Ниш искл.—Лапово искл., Сталаћ—Крушевац норм. укл.
5	Бор	Зајечар—Параћин—Крушевац 0.76 искл., Параћин—Пуприја—Равна Река 0.76
6	Космет	Бен. Јанковић искл.—Лапово искл., Пећ—Косово Поље—Куршумлија искл., Качаник—Врбешница
7	Београд југ	Лапово укл.—Ресник искл., Вел. Плана—Смедерев, Бродина—Топчидер, Ладне Воде—Дубровица, Пожаревац—Костолян
8	Београд чвор	Ресник укл.—Земун Поље укл. са станицама београдског жел. чвора, Београд—Дунав—Овча—Кинбара
9	Београд Срем	Земун Поље искл.—Винковци искл., Батајница—Бољевци, Врлник—Рума—Зворник—Шид—Бијељина, Бос. Мезграја—Угљевик, Илача, Вуковар
10	Банат	Све пруге у Банату изузев станице Перлез, Кинбара и Фаркашкин
11	Бачка	Све пруге у Бачкој и пруга Инђија—Нови Сад укл., Петроварадин—Беоцин и станице Перлез, Кинбара и Фаркашкин
12	Бановићи	Брчко укл.—Бановићи, Бос. Пољана—Тузла норм., Бос. Пољана—Пурачић нормални
13	Посавина	Винковци—Богојево искл., Винковци—Брчко искл., Винковци—Жупања, Винковци, Невска искл., Славон. Брод—Бос. Брод норм., Борова—Вуковар укл.
14	Подравина	Далч искл.—Сухо Поље искл., Винковци искл.—Осијек—Бели Манастир, Барањско Петрово село—Бели Манастир—Батина Скеда, Осијек—Врпоље искл., Пашнице—Нова Капела искл., Плетерница—Велика
15	Подравина узани	Све пруге колосека 1.00 м бивше СПЖ
16	Добој	Врпоље искл.—Сарајево Ново норм., Бреза норм.
17	Завидовићи уз.	Бос. Брод 0.76 укл., Добој—Симин Хан, Усора—Прибинић, Завидовићи—Хан Пијесак
18	Сарајево узани	Зеница 0.76, Сарајево—Брадина укл., Подлугови—Вареш, Семизовац—Иванчић, Сарајево—Вишеград укл., Устипрача—Фоча, Међија—Прибој
19	Мостар	Брадина искл.—Дубровник, Габела—Плоче, Ускопље—Зеленика
20	Титоград	Хум искл.—Титоград, Титоград—Плавница, Бар—Вирпазар
21	Јајце	Лашва искл., Личка Калдрма искл., са огранцима 0.76
22	Чачак	Београд Сава 0.76—Вишеград искл., Обреновац—Забрежје, Младеновац 0.76—Ваљев, Крушевац 0.76—Чачак
23	Загреб чвор	Дуго Село искл.—Запрешин укл., Загреб—Хрватск. Месковац искл., Загреб—Св. Клара укл.
24	Бјеловар	Новска укл.—Дуго Село укл., Банова Јаруга—Сухо Поље укл. са огранком, Дуго Село—Ботова, Копривница—Сухо Поље, Крижевци—Клоштар са огранцима
25	Бања Лука	Новска искл., Св. Клара искл., Суња—Книн искл., Бос. Нови—Бања Лука, Брезичани—Љубија
26	Хрватско Загорје	Запрешин искл., Чаковец—Лендава, Чаковец—Коториба, Копривница искл., Вараждин—Голубовец, Голуња Стубница—Забок—Бурманец укл.

Број на реонот	Пазне на реонот	П р у г и
27	Карловац	Хрватски Лесковац искљ., Огулин укл., Карловац — Сисак предграђе искљ., Карловац—Бубњарци укл.
28	Ријека	Огулин искљ.—Ријека укл., Шкрљево—Бакар
29	Сплит	Огулин искљ.—Сплит, Сплит—Синь, Перковић—Шибеник
30	Јужна Словенија	Запредиш—искљ.—Залог укл., Севница—Требње, Гросупље искљ.—Бубњарци искљ., Ново Место—Стража Топлице
31	Северна Словенија	Зидани Мост искљ.—Ст. Иљ, Цеље—Дравоград, Гробелно—Бурманец искљ., Полчане—Зрече 0,76, Чрешијевац—Слов. Бистрица, Прагерско—Чаковец искљ., Ормож—Ходош, Љутомер—Радгона, Марибор—Преваље
32	Западна Словенија	Љубљана—Лесенице—Планица, Љубљана—Камник, Крањ—Тркий, Љубљана—Постојна искљ., Љубљана—Кочевје, Љубљана—Врхника
33	Истра	Постојна укл.—Сежана, Шт. Петер на Красу—Ријека искљ., Дивча—Пула, Канфанар—Ровинь, Сежана—Лесенице искљ., Прваина—Ајдовщина

2. Во странство

а) за железнички саобраќај

34 Странство Застите држави

б) за поморски саобраќај

35 Јадран Италија, Албанија и Трет
 36 Источни Медитеран Турска, Палестина и Египат
 37 Западни Медитеран Западни Медитеран
 38 Запад Француска, Бенелукс и Билгески
 39 Скандинавске земље Скандинавске држави
 40 Северна Америка Северна Америка
 41 Јужна Америка и Јужна Африка Јужна Америка и Јужна Африка
 Јужна Африка и остале Индија и остале земље далеког истока

в) за речни саобраќај

42 Западна Немачка Западна Немачка
 43 Средна Европа Аустрија и Чехословачка

За поморскиот саобраќај реоните на утоварот и истоварот во земјата се: 33, 28, 29, 19 и 20.

За речниот саобраќај реоните на утовар и истовар во земјата се: 3, 7, 8, 10, 9, 11, 13, 14 и 28.

Кои железнички станици, речни пристаништа и поморски луки спаѓаат по поодделни реони ќе се објави во саобраќајно-транспортниот весник на Министерството на железниците.

Прилог V.

587.

Производител — испраќач на стоки

ДО ЖЕЛЕЗНИЧКАТА СТАНИЦА —
речното пристаниште

Врз основа на склучениот оквирен договор за превоз на стоките со Дирекцијата _____ на Висшата станица — речното пристаниште во 1951 година ќе се утовари:

Ред. бр.	Вид на стоки	Количина во тони				Забелешка	
		год.	од тоа по квартали				
			I	II	III		IV
2	3	4	5	6	7	8	

Евиденцијата:

Место _____

Дата _____

Потпис на производителот
(испраќачот)

Пријавата ја испраќа производителот, трговското претпријатие (испраќачот) до снза железничка станица или речното пристаниште на кои што ќе ги предава стоките на превоз.

Во рубриката 2 се уписува видот на стоката по Номенклатурата на врстите и групите на масовните стоки за планирање на превозот (прилог I).

Врз основа на чл. 3 од Уредбата за снабдување на населението („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 12/48), во согласност со Министерот на трудот на ФНРЈ, прописувам

НАПАТСТВИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА НАПАТСТВИЕТО ЗА РАЗВРСТУВАЊЕ НА ПОТРОШАЧИТЕ ВО ПОТРОШАЧКИ КАТЕГОРИИ НА СОЈУЗНОТО ОБЕЗБЕДЕНО СНАБДУВАЊЕ

I. — Во Напатствието за разврстување на потрошачите во потрошачки категории од сојузното обезбедено снабдување („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 26/50), поради воведувањето на новата потрошачка категорија ИД-3, се вршат следни изменувања и дополнувања:

1) ставот под б) точ. I се дополнува и гласи:

„б) за индустриски производи:

У, ИР-1а, ИР-1, ИР-2, ИРС-1, ИРС-2, ИСО, ИПО, ИД-1, ИД-2 и ИД-3”.

2) Ставот 8 во точ. III, се менува и гласи:

„Во потрошачката категорија ИД-1 влегуваат деца до исполнените две години, во потрошачката категорија ИД-2 влегуваат децата од наполнетата втора до наполнетата седма година на животот а во потрошачката категорија ИД-3 влегуваат децата од наполнетата седма до наполнетата 14 година”.

II. — Ова напатствие ќе се применува од 1 јули 1950 година.

Бр. 8499
13 ноември 1950 година
Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за промет со стоки,
Осман Карабеговиќ, с. р.

Согласен
Министер на трудот на ФНРЈ
Веќеслав Хољевац, с. р.

588.

За да се спроведе Решението за основните откупни цени на семенската стока („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 27/49), прописувам

НАПАТСТВИЕ

ЗА ПРЕСМЕТКА И НАПЛАТА НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНАТА НА СЕМОТО ОД КРМНИТЕ И ГРАДИНАРСКИТЕ РАСТЕНИЈА 1949/50 ГОДИНА

1) Претпријатијата за промет со семенска стока се должни да ги пресметаат разликите меѓу откупните и продавните цени на семето за поодделни видови на крмните и градинарските растенија како и да извршат меѓусебно пребијање на позитивните и негативните разлики што се јавиле во овие цени. Позитивниот салдо на овие разлики го уплатуваат овие претпријатија на сметката бр. 800.573 „Разлики во цената на семето” кај Народната банка на ФНРЈ. Оваа уплата ќе се изврши најдоцна до 15 декември 1950 година. Негативните разлики овие претпријатија ги наплатуваат преку Народната банка на ФНРЈ на терет на споменатата сметка а во границите на расположивите средства на таа сметка.

2) Претпријатијата од претходната точка должни се на народната банка — централата за народната република да и поднесат пресметка на разликата со извод од работните книги, и тоа најдоцна до 31 декември 1950 година. Оваа пресметка заедно со изводот од работните книги мора да биде заверена од раководителот на претпријатието и раководителот на сметководство како и да биде одобрена од повереникот за финансии на надлежниот околински народен одбор.

3) Централата на народната банка за народната република ќе одобрува исплати во границите на уплатените позитивни разлики на терет на сметката бр. 800.573.

Централите на народната банка на народните републики должни се до 20 јануари 1951 година да го пренесат на Главната централа на Народната банка на ФНРЈ салдото на сметката бр. 800.573, односно ако на таа сметка нема достаточни средства, до истата да испратат список на неликвидираните регресни барања.

Главната централа на Народната банка на ФНРЈ ќе изврши ликвидација на неисплатените регресни барања во границите на изосите од пренесените салда на сметката бр. 800.573, а во случај да не дозволува состојбата на оваа сметка да се ликвидираат регресните барања во целост, го известува за тоа Министерството на финансии на ФНРЈ.

4) Ова напатствие ќе се применува задолжително на работењето со семенската стока во времето од 31 март до 31 декември 1949 година.

Бр. 579
2 ноември 1950 година
Белград

Го застапува
Министерот на финансии на ФНРЈ
Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ,
инж. Милентије Поповиќ, с. р.

589.

Врз основа на чл. 28 од Уредбата за устанување на работната сила и за ускладување плановите на работната сила со планот на платниот фонд и со планот на обезбеденото снабдување („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 4/50), прописуваме

НАПАТСТВИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА НАПАТСТИЕТО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА УСТАЛУВАЊЕ НА РАБОТНАТА СИЛА И ЗА УСКЛАДУВАЊЕ ПЛАНОВИТЕ НА РАБОТНАТА СИЛА СО ПЛАНОТ НА ПЛАТНИОТ ФОНД И СО ПЛАНОТ НА ОБЕЗБЕДЕНОТО СНАБДУВАЊЕ

I.

Одделот I Разработка на плановите на работната сила и одделот III Разработка на планот на потрошачите на обезбеденото снабдување и издавање потрошачки карти од Напатствието за спроведувањето на Уредбата за устанување на работната сила и за ускладување плановите на работната сила со планот на платниот фонд и со планот на обезбеденото снабдување, бр. 1936 од 10 февруари 1950 година („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 11/50) се менуваат и гласат:

I. РАЗРАБОТКА НА ПЛАНОВИТЕ НА РАБОТНАТА СИЛА И НА КАДРОВИТЕ

A) Изработка на динамичките планови на работната сила и на кадровите

1) Сојузната планска комисија испраќа основни пропорции на планот на работната сила на кадровите и фондот на платите што се одобрени од Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, по видовите и граежите на дејноста, до планските комисии на народните републики и сојузните совети кои што ги испраќаат натаму до главните републички односно основните сојузни производители. Сојузната планска комисија исто така испраќа основни пропорции на планот на работната сила, на кадровите и фондот на платите до овие основни сојузни производители (министерства, комитети) што не се опфатени со сојузните совети.

Сојузната планска комисија, како и планските комисии на народните републики, испраќаат основни пропорции на планот на работната сила на кадровите и фондот на платите во целина и до Министерството на трудот на ФНРЈ односно до министерството на трудот на народните републики.

Главните републички производители (советите) водејќи при тоа сметка и за потребите на локално стопанство, ги разработуваат добивените основни пропорции на планот на работната сила, на кадровите и фондот на платите на основните републички производители (генерални дирекции, министерства, комитети), кои што ги разработуваат основните пропорции на планот по категориите (инженерско-технички персонал, административен персонал, работници, ученици во стопанството и помошни персонал) и групите на категории на работниците (квалификувани, полуквалификувани и неквалификувани) во видовите и гранките на дејноста на крајни производители (поодделни претпријатија).

(Забелешка: Групи категории на работници во смисла на ова напатствие, а со оглед на соодветните прописи од Уредбата за стручно оспособување и званијата на работниците („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 57/50), опфаќаат:

а) квалификувани — изучени работници, самостојни работници, специјалисти, виши специјалисти, мајстори и повеќеструки мајстори;

б) полуквалификувани — помошни работници, полуприучени работници и приучени работници;

в) неквалификувани — обични работници (чл. 3 ст. 2 од споменатата уредба).

Крајните производители (претпријатијата) можат да ги разработуваат основните пропорции на планот на работната сила и кадровите за своите потреби и спрема званијата (степенот на стручноста) од споменатата уредба.

Основните сојузни производители (генералните дирекции, министерствата, комитетите) добиваат основни пропорции на планот на работната сила, кадровите и фондот на платите ги разработуваат по категориите (инженерско технички персонал, административен персонал, работници, ученици во стопанството и помошен персонал) и групите на категориите на работниците (квалификувани, полуквалификувани и неквалификувани) во видовите и гранките на дејноста на крајните производители, (поодделни претпријатија) по териториите на народната република.

При разработката на основните пропорции на планот на работната сила, кадровите и фондот на платите главните и основните производители, како и крајните производители, должни се да се придржуваат кон основните пропорции добивени од повисоките органи за поодделни категории на запослениот персонал и групите на категориите на работниците во поодделни видови и гранки на дејноста.

Изменувања можат да се вршат само во вид на померање квотите помеѓу поодделни категории на запослениот персонал освен категориите на работниците и учениците во стопанството, кај што можат квотите да се наголемат и тоа само на штета на административниот персонал, инженерско-техничкиот персонал и помошниот персонал.

2) Основните пропорции на планот на работната сила и кадровите крајните производители (стопанските претпријатија) врз основа на планот на производството и на услугите, како и резултатот на договораното (суровини и финални продукти) ги разработуваат на месечни динамички планови на работната сила и кадровите по категории (инженерско-технички персонал, административен персонал, работници, ученици во стопанството, помошен персонал) и групи категории на работниците (квалификувани, полуквалификувани и неквалификувани) во сите поодделни видови и гранки на дејноста што се јавуваат во претпријатието а според прописаниот образец РС.

Стопанските претпријатија што имаат самостојни погони вон од околицата на чие што подрачје се навога седиштето на претпријатието, ги разработуваат основните пропорции на планот на работната сила и кадровите на начинот што е прописан во претходниот став и на тие погони.

На ист начин стопанските претпријатија постапуваат и што се однесува до составането на плановите на работната сила и кадровите за своите претставништва на подрачјето на други околности односно народни републики.

3) Главните и основните производители, како и крајните производители (стопанските претпријатија) ги разработуваат плановите на фондот на платите според напатствието на сојузната планска комисија и на Министерството на финансите на ФНРЈ (Методологијата за планирање цени и за изработка на финансискиот план за 1951 година).

4) Динамичниот план на работната сила и на кадровите изработен на начинот што е прописан во точ. 2 од ова напатствие го испраќаат стопанските претпријатија заедно со сумарот на претпријатието до основните производители во 7 примерка на образецот РС. Основните производители ги сводат добивените динамички планови, вршат анализи и поредби со основните пропорции на планот на работната сила и на кадровите што ги испратиле до крајните производители (стопанските претпријатија) и ги отстрануваат утврдените диспропорции и неправилности во заедница со соодветните стопански претпријатија.

Врз основа на динамичките планови на работната сила и на кадровите на стопанските претпријатија и после извршените ускладувања, основните производители составаат за сите стопански претпријатија што ги обединуваат, како и за својот персонал (одвоено) сумар на динамичкиот план на работната сила и на кадровите (на образецот РС) по категориите (инженер-

ско-технички персонал, административен персонал, работници, ученици во стопанството и помошен персонал и групи категории на работници (квалификувани, полуквалификувани и неквалификувани), по поодделни видови и гранки на дејноста, како и сумар во целина, и тоа по народните републики односно вкупно за територијата на Федеративна Народна Република Југославија. Вака составени сумари на динамичките планови на работната сила и на кадровите основните производители што се опфатени со советите заедно со динамичките планови за поодделни стопански претпријатија што ги обединуваат, ги испраќаат во 6 примерка до главниот производител од соодветното значење (до републичкиот односно сојузниот совет).

На ист начин основните производители постапуваат и што се однесува до составането односно испраќањето на плановите на работната сила и кадровите за претставништвата на стопанските претпријатија што ги обединуваат, односно своите претставништва на територијата на другите народни републики.

Главните производители составаат врз основа на сумарот на плановите на основните производители што го обединуваат општиот сумар на планот на работната сила и кадрови (на образецот РС) по категориите (инженерско-технички персонал, административен персонал, работници, ученици во стопанството и помошен персонал) и групите категории на работниците (квалификувани, полуквалификувани и неквалификувани) и во поодделни видови и гранки на дејноста како и сумарот во целина и тоа по народните републики односно вкупно за територијата на Федеративна Народна Република Југославија.

Вака составени сумари на динамичките планови на работната сила и на кадровите главните производители во 4 примерка заедно со 4 примерка на сумарите од динамичките планови на поодделни основни производители што ги обединуваат, и во пет примерка од плановите на стопанските претпријатија што ги обединуваат основните производители, како и плановите на претставништвата, ги испраќаат на образецот РС според соодветното значење на надлежните министерства на трудот на народните републики односно Министерството на трудот на ФНРЈ. На ист начин ги испраќаат динамичките планови на работната сила и на кадровите (сумари во 4 примерка и планови на претпријатијата во 4 примерка) до министерствата на трудот на народните републики односно до Министерството на трудот на ФНРЈ и оние основни производители (според соодветното значење) што не се опфатени со советите.

Министерствата на трудот на народните републики испраќаат до Министерството на трудот на ФНРЈ во два примерка на образецот РС во сумарот динамички планови за републичките главни производители и републичките основни производители што не се опфатени со советите одделно за републичко и одделно за локално значење, и тоа во целина, како и разработени по видовите и гранките на дејноста а во овие по категориите на персоналот (инженерско-технички персонал, административен персонал, работници, ученици во стопанството и помошниот персонал) и на групи категории на работници (квалификувани, полуквалификувани и неквалификувани). Во сумарните динамички планови за локално значење одделно се искажуваат секторите (државниот, задружниот и општествениот). Во сумарните динамички планови што се составени на ваков начин министерствата на трудот на народните републики треба да ги опфатат и динамичките планови на самите основни републички производители што ги обединуваат поодделни републички производители.

Министерствата на трудот на народните републики, исто така, треба да испратат до Министерството на трудот на ФНРЈ одвоено во два примерка сумар на динамичките планови на претставништвата од поодделни крајни односно основни и главни републички производители, и тоа по околните и по народните

републики, одвоено за републичкото и одвоено за локалното значење.

Посл., ускладувањето со основните пропорции на планот на работната сила и на кадровите на сите главни производители и основните производители што не се опфатени со советите, Министерството на трудот на ФНРЈ ги враќа сумарните и динамичките планови на работната сила и на кадровите од поодделните стопански претпријатија, и тоа: во три примерка на главните сојузни производители, во два примерка на основните сојузни производители што не се опфатени со советите односно во еден примерок на републичките министерства на трудот. Главните сојузни производители ги испраќаат во еден примерок сумарите на динамичките планови на работната сила и на кадровите и динамичките планови на поодделни претпријатија на основните сојузни производители, а министерствата на трудот на народните републики во три примерка до главните републички производители односно во два примерка на основните републички производители што не се опфатени со советите.

Основните сојузни производители ги испраќаат до министерството на трудот на народната република во заверен препис во еден примерок сумарите на динамичките планови на работната сила и на кадровите заедно со по еден примерок на динамичките планови на образецот РС за секое претпријатие што го обединуваат на територијата од дотичната народна република. Министерството на трудот на народната република должно е да спроведе контрола на овие планови и да го изврши живното ускладување со плановите што ги примиле за поодделни сојузни основни производители и нивни претпријатија непосредно од Министерството на трудот на ФНРЈ.

Основните производители, исто така, испраќаат во еден примерок одобрени динамички планови на поодделни претпријатија што ги обединуваат.

Министерството на трудот на народните републики испраќаат одобрени динамички планови на работната сила и на кадровите за претпријатијата од сојузно, републичко и локално значење во еден примерок по образецот РС до соодветните поверенства на трудот на околските (градските) народни одбори.

5) Основните сојузни производители со одобрените динамички планови на работната сила и на кадровите (на образецот РС) испраќаат до надлежното министерство на трудот на народната република во 4 примерка и динамички планови на работната сила и на кадрови за секое претпријатие (и погон ако е во околината седиштето на претпријатието) што ги обединува, со точно назначување седиштата на претпријатијата или на погоните, на прописаниот образец РС-1, и тоа по околните и по народните републики, како и сумар за сите свои претпријатија од територијата на иста народна република со поделба на области и околии. На ист начин и по ист образец испраќаат и динамички планови на работната сила и на кадровите за претставништвата што постојат. Овие динамички планови треба во целина да се покажуваат со квотите што се во вкупниот износ одобрени според образецот РС.

На ист начин постапуваат и основните републички производители, кои што составените динамички планови на работната сила и на кадровите на образецот РС-1 ги испраќаат до надлежното министерство на трудот на народната република во 4 примерка за претпријатијата од републичко значење.

Министерствата на трудот на народните републики ги испраќаат одобрените динамички планови на работната сила и на кадровите (земајќи го и локалното стопанство по околните) што се составени на образецот РС-1 во три примерка до надлежното министерство на трговијата и снабдувањето на народната република, кое што натаму ги спроведува во по еден примерок до надлежното поверенство за трговијата и снабдувањето на околскиот (градскиот) народен од-

бор и до надлежната филијала на Народната банка на ФНРЈ.

6) Министерството на финансите на ФНРЈ во рамките на основните пропорции на планот на работната сила, на кадровите и на фондот на платите дава квота на персоналот на буџетот за сојузните надлештва и установи до Министерството на трудот на ФНРЈ во 5 примерка на образецот РС-1, и тоа по народните републики и по околните, како и сумар за секое надлештво односно установа.

Министерствата на финансите на народните републики даваат во рамките на основните пропорции на планот на работната сила, на кадровите и на фондот на платите квота на персоналот што е во буџетот за републичките и локалните надлештва и установи до министерствата на трудот на народните републики во 4 примерка на образецот РС-1, и тоа по околните, како и сумар за секое надлештво односно установа.

Министерствата на трудот на народните републики ги испраќаат квотите на персоналот што е во буџетот (што ги примиле за сојузните надлештва и установи во 4 примерка од Министерството на трудот на ФНРЈ) во 3 примерка до надлежното републичко министерство на трговијата и снабдувањето, кое што натаму ги испраќа во по еден примерок до надлежното поверенство на трговијата и снабдувањето на околскиот (градскиот) народен одбор и до надлежната филијала на Народната банка на ФНРЈ. Министерствата на трудот на народните републики исто така ги испраќаат во еден примерок квотите на персоналот што е во буџетот за републичките и локалните надлештва и установи во глобалниот поглед на Министерството на трудот на ФНРЈ.

7) Министерството на трудот на ФНРЈ испраќа до Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ по образецот РС-1 сумарни динамички планови на работната сила и на кадровите, како и годишните квоти на запослениот персонал на буџетот, разработени по народните републики и по значењето на претпријатието, надлештвото и установата (сојузно, републичко и локално значење).

8) Сите изработени динамички планови на работната сила и на кадровите (сумари како и динамички планови на поодделни претпријатија) треба да се изработени на прописаните обрасци точно и редно, да се датирани и потпишани од одговорниот раководител и означени со иницијали на службеникот што ги работел и што вршел сравнување.

Доколку плановите не ќе се изработат на ваков начин, а особено ако не се изработат точно и редно, министерството на трудот ќе ги врати истите на поправање, што ќе има за последица да неке може на време да се изработат плановите по образецот РС-1 кои што служат како подлога да се издадат потрошачки карти.

9) Главните сојузни производители, основните сојузни производители што не се опфатени со сојузните совети, како и министерствата на трудот на народните републики ќе ги испратат динамичките планови на работната сила и на кадровите изработени на прописан начин (точ. 4 од ова напатствие) по образецот РС — до министерството на трудот на ФНРЈ најдоцна до 1 декември 1950 година, за месеците јануари, февруари и март 1951 година, и најдоцна до 15 февруари 1951 година за целата 1951 година, вклучувајќи ги и месеците јануари, февруари и март 1951 година, и тоа со истите квоти што се опфатени во порано испратените планови за споменатите месеци.

Основните производители ќе ги испратат до министерствата на трудот на народните републики одобрените квоти на динамичките планови (точ. 5 од ова напатствие) по образецот РС-1 за месеците јануари, февруари и март 1951 година најдоцна до 1 декември 1951 година, а квотите на динамичките планови по образецот РС-1 одобрени за целата 1951 година најдоцна до 15 февруари 1951 година, вклучувајќи ги и

месеците јануари, февруари и март 1951 година, и тоа со истите квоти што се опфатени во порано испратените планови за споменатите месеци.

На ист начин и во исти срокови Министерството на финансите на ФНРЈ и министерствата на финансите на народните републики испраќаат квоти на персонелот на буџетот.

Б. Изменување плановите на работната сила и на кадровите

Наголемување основниот годишен план на работната сила

10. Наголемувањето на квотите на основниот годишен план на работната сила за стопанството од сојузно значење го одобрува Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ по предлог од Министерот на трудот на ФНРЈ. Сојузните главни и основни производители што не се обединети со советите испраќаат предлози за наголемување на основниот годишен план на работната сила со соодветно образложение до Министерството на трудот на ФНРЈ, кое што откако ќе ги процени потребите за наголемување на планот ќе испрати предлози до Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ на одобрување.

11) Наголемување квотите на основниот годишен план на работната сила за стопанството од републичко и локално значење го одобрува во согласност со Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, Министерот на трудот на ФНРЈ по предлог од министрите на трудот на народните републики кои што ќе ги испратат овие предлози на одобрување после постигнатата согласност од стопанскиот совет на народната република. Предлозите за наголемување на основниот годишен план на работната сила ги испраќаат до министерството на трудот на народните републики републичките главни и основни производители што не се обединети со советите.

Изменувања и вирмани на квотите на динамичкиот план на работната сила во рамките на основниот годишен план

12. Главните како и основните производители што не се обединети со советите (сојузни и републички), кои што ќе ја утврдат оправданоста да се вршат изменувања и вирмани на квотите на динамичкиот план на работната сила во рамките на основниот годишен план, можат да извршат вакви изменувања односно вирмани за поодделни претпријатија во одредените месеци во текот на годината само врз основа на претходно одобрение од надлежното министерство на трудот. Министерството на трудот на ФНРЈ ги одобрува предлозите за изменувања односно вирмани за стопанството од сојузно значење, и тоа во рамките на истата народна република и помеѓу разни народни републики, како и предлозите за вршење вирмани на квотите на работната сила за републичкото и локалното стопанство помеѓу поодделни народни републики.

Министерствата на трудот на народните републики ги одобруваат предлозите за изменувања односно вирмани на квотите на планот на работната сила за стопанството од републичко и локално значење на територијата на народната република а за претпријатијата од сојузно значење врз основа на одделно овластување од Министерот на трудот на ФНРЈ.

Министерствата на трудот во согласност со надлежните стопански совети ги намалуваат квотите на планот на работната сила на поодделни основни производители, доколку ќе утврдат дека не се користат доволно внатрешните резерви на работната сила во определените претпријатија и ќе ги вирманисаат тие квоти на оние основни производители на кои што им е потребно во текот на годината поради осигнување нови претпријатија, исполнување на стопанските задачи и сл., ќе ги наголемуваат квотите на планот на работната сила.

13) Предлозите за одобрување вирмани треба да содржат точен назив, седиште и околина на претпријатието односно на организациона единица или на службата на која што и се намалува квотата на планот

на работната сила, како и називот, седиштето и околината на претпријатието, единицата или службата на која што и се наголемува квотата на планот на работната сила со вирман. Во предлогот треба, исто така да се назначи висината на квотата која што се вирманира како и квотата на одобрениот динамички план на дотичните претпријатија, единици или служби по образецот РС-1.

Должност на известување за одобрените наголемувања односно за изменувања и вирмани на квотите на планот на работната сила

14) Министерството на трудот на ФНРЈ за одобрените наголемувања односно изменувања и вирмани на квотите на планот на работната сила ќе ги известува, освен главниот односно основниот производител што не е обединет со советот на чие што барање се донесува решението — и министерствата на трудот на народните републики. Министерството на трудот на ФНРЈ ќе го известува Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ и Министерството на финансите на ФНРЈ само за случаите кога се донесува решение за наголемувањето на основниот годишен план на работната сила, односно за вирманите на квотите на динамичкиот план помеѓу поодделни народни републики. Министерствата на трудот на народните републики ги известуваат за наголемувањата односно изменувањата и вирманите на квотите на планот на работната сила, што се одобрени било од страна на Министерството на трудот на ФНРЈ било по сопствена надлежност, надлежните министерства на трговијата и снабдувањето, како и надлежните министерства на финансите.

Срокови за поднесување предлози за наголемувањето односно изменувањето и вирмани на квотите на планот на работната сила.

15) Со цел да се донесе на време решението за наголемувања, изменувања и вирмани на квотите на планот на работната сила, главните и основните производители што не се обединети со советите треба да ги испратат своите предлози најдоцна до 12-ти на текуштиот месец за идниот месец. Барања поднесени после свој срок нема да се земаат во оглед.

III. РАЗРАБОТКА НА ПЛАНОТ НА ПОТРОШАЧИТЕ НА ОБЕЗБЕДЕНОТО СНАБДУВАЊЕ И ИЗДАВАЊЕ ПОТРОШАЧКИ КАРТИ

1) Врз основа на одобрениот план на работната сила и на кадровите, годишните квоти на запослениот персонел на буџетот и прибраните податоци за потрошачите на обезбеденото снабдување што не се во работен однос, Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ изработува предлог на годишниот план на потрошачите на обезбеденото снабдување и го разработува по народните републики.

Планот на потрошачите на обезбеденото снабдување (во натамошниот текст: планот на потрошачите) ја содржи вкупно бројната состојба на потрошачите на обезбеденото снабдување, и тоа: одделно — бројната состојба на потрошачите на снабдување со предметите на исхрана, а одделно — бројната состојба на потрошачите за снабдување со индустриски стоки. Како поодделни потрошачи не се превземени на снабдување со сите артикли, во бројната состојба на потрошачите на снабдување со предметите на исхрана одвоено се искажуваат бројните состојби на потрошачите по поодделни предмети за исхрана (потрошачи што се снабдуваат со житарици, потрошачи што се снабдуваат со маснотии и тн.).

Во планот на потрошачите според основата на правото на снабдување сите потрошачи се поделени на 4 основни групи (структура на потрошачите), и тоа:

- а) Р- потрошачи — потрошачи во работен однос;
- б) РС- потрошачи — потрошачи што не се во работен однос а имаат самостојно право на снабдување и што се однесува до нормата се изедначуваат со соодветните категории на Р- потрошачи (ученици од 14 години, редовни студенти, инвалиди, пензионери итн.);
- в) Со потрошачи — потрошачи што не се во работен однос, имаат самостојно право на снабдување,

а не се разврстани во РС потрошачки категории (занаетлици, лица со слободни професии, фамилијарни пензионери и пензионци, материјално необезбедени и за работа неспособни лица и тн.);

г) По и Д потрошачи — потрошачи што примаат потрошачки карти по основ на роднинство со потрошачите наведени под а), б) и в).

Вака изработен предлог на планот на потрошачите го потврдува Сојузната планска комисија и го испраќа на извршување до Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ.

Потврдените годишни планови на потрошачи Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ ги испраќа до советите за промет со стоки на народните републики и до министерствата на трговијата и снабдувањето на народните републики поради изработка други планови што се сврзани за планот на потрошачите. До истите органи Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ испраќа месечно односно квартално планови на потрошачите разработени по месеци и квартали на извршување.

Сојузните и републиканите ресори (министерства, генерални дирекции, комитети, комисији) ќе испраќаат до Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ до советите за промет со стоки на народните републики и до министерствата на трговијата и снабдувањето на народните републики податоци што се потребни за изработка плановите на потрошачи.

2) Добивените месечни односно квартални планови на потрошачите министерството на трговијата и снабдувањето на народната република ги разработува на околските (градските) народни одбори по показателите наведени во претходната точка.

Вака разработени планови на потрошачите министерството на трговијата и снабдувањето на народната република ги испраќа на извршување до извршните одбори на околските (градските) народни одбори.

Со плановите на потрошачи министерството на трговијата и снабдувањето на народната република испраќа до околските (градските) народни одбори исто така и податоци за динамичките планови на работната сила и на кадровите, како и податоци за квотите на запослениот персонал на буџетот по образецот РС-1 или на начин што ќе го утврдат согласно министерството на трговијата и снабдувањето на народната република и Централата на Народната банка на ФНРЈ за односната народна република.

3) Кога поверенството за трговија и снабдување на околскиот (градскиот) народен одбор ќе ги добие од министерството на трговијата и снабдувањето на народната република плановите на потрошачите, ги пореди овие планови со податоците за бројот на потрошачите со кои што тоа располага. Ако бројните состојби на потрошачите по основните групи според тие податоци се движат во рамките на плановите на потрошачи добивени од министерството на трговијата и снабдувањето на народната република, извршниот одбор на околскиот (градскиот) народен одбор ги усвојува добивените планови.

Извршниот одбор на околскиот (градскиот) народен одбор може да стави забелешки на добивените планови на потрошачи:

а) ако бројните состојби на потрошачите по основните групи според податоците што ги утврдило поверенството на трговијата и снабдувањето на околскиот (градскиот) народен одбор — се помали или поголеми од бројните состојби по добивените планови на потрошачите;

б) ако вкупните бројни состојби на потрошачите одделно за поодделни предмети за исхрана, а одделно за индустриски производи според податоците што ги утврдило поверенството за трговија и снабдување на околскиот (градскиот) народен одбор — се помали или поголеми од бројните состојби по добивените планови на потрошачите.

Ако извршниот одбор на околскиот (градскиот) народен одбор стави забелешки на добивените планови на потрошачите, филијалата на Народната банка на ФНРЈ ќе издава потрошачки карти во рамките на планот на потрошачите што го испратило министерството

на трговијата и снабдувањето на народната република до извршниот одбор на околскиот (градскиот) народен одбор.

4) Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ испраќа до Главната централа на Народната банка на ФНРЈ месечни односно квартални планови на потрошачите разработени по народните републики по основните групи на потрошачи, како и глобално по артиклите.

Добивените планови на потрошачи Главната централа на Народната банка на ФНРЈ ги испраќа до своите републички централи.

Министерството на трговијата и снабдувањето на народната република испраќа до Централата на Народната банка на ФНРЈ за народната република месечни односно квартални планови на потрошачите разработени по околните (градските), по основните групи на потрошачите и по артиклите. Овие планови Централата на Народната банка на ФНРЈ за народната република ги испраќа до своите филијали. Министерството на трговијата и снабдувањето на народната република ги испраќа непосредно до филијалите на Народната банка на ФНРЈ и динамичките планови на работната сила и на кадровите и квотите на запослениот персонал на буџетот за подрачјето на околната (градот) по образецот РС-1 или на начинот што ќе го утврдат согласно министерството на трговијата и снабдувањето на народната република, министерството на народната република и Централата на Народната банка на ФНРЈ за односната народна република. Министерството на трговијата и снабдувањето на народната република исто така непосредно ги известува филијалите на Народната банка на ФНРЈ за сите промени на динамичките планови на работната сила и на кадровите и со промените на квотите на запослениот персонал на буџетот. Копијата од тие планови изменувања ја испраќа до министерството на трговијата и снабдувањето на народната република и до поверенството за трговија и снабдување на околскиот (градскиот) народен одбор (точ. 2 од овој оддел).

5) Централата на Народната банка на ФНРЈ за народната република е должна пред да ги испрати плановите на потрошачите до своите филијали, да проконтролира да ли бројната состојба на потрошачите по овие планови се слежува со плановите добивени од Главната централа на Народната банка на ФНРЈ. Ако бројните состојби на потрошачите по плановите добивени од министерството на трговијата и снабдувањето на народната република се поголеми, Централата на Народната банка на ФНРЈ за народната република за тоа ќе му обрне внимание на министерството на трговијата и снабдувањето на народната република и нема да ги испрати добивените планови до своите филијали се, додека министерството на трговијата и снабдувањето на народната република не ги согласи своите планови со овирниот план на народната република.

Сите планови на потрошачите мораат да бидат во границите на овирниот план како во вкупниот број на потрошачите, така и по основните групи (Р, РС, Со, По, и Д) и по одделни артикли (за житарици, за масовности и тн.).

6) На начинот определен во точ. 2, 3, 4 и 5 се изучи и известување за сите промени на плановите на потрошачите.

7) Сите органи што издаваат потрошачки карти должни се со нел да ги подигнат потрошачките карти да направат списоци на потрошачите на прописаниот образец и овие списоци и регистрацијата направена врз основа на списоците на потрошачите, да ги поднесат на заверка до поверенството на трговија и снабдување на околскиот (градскиот) народен одбор, на начинот и во средините што се прописани со Законството за издавање потрошачки карти и за примање на продадени стоки од обезбеденото снабдување („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 60/49).

Претпријатијата, надлештвата и установите што ги издаваат потрошачките карти, состават список на потрошачи во рамките на одобриот месечен динамички план на работната сила и на кадровите (претпријатијата), односно решението за систематизација (надлеш-

штвата и установите. Во списокот на потрошачите се внесуваат лицата што се стварно запослени во односното претпријатие (надлештво, установа), и тоа само работниците што склучиле писмен договор за работа на начинот што е прописан со Уредбата за усталувањето на работната сила и за ускладувањето плановите на работната сила со планот на платниот фонд и со планот на обезбеденото снабдување, и службениците за кои што е донесено решението за назначување. Ако претпријатието (надлештвото, установата) издава потрошачки карти и на членовите од фамилиите на запослените лица, во списокот на потрошачите се внесуваат и членовите на фамилиите доколку тие добиваат потрошачки карти врз основот на роднинството и доколку ги исполнуваат условите за превземањето на обезбеденото снабдување (чл. 16—22 од Уредбата за усталувањето на работната сила и за ускладувањето плановите на работната сила со планот на платниот фонд и со планот на обезбеденото снабдување).

За лицата што ќе влезат на работа после прописаниот срок што е оставен да се поднесат списоците на потрошачите, а во рамките на одобриениот месечен динамички план на работната сила и на кадровите односно решението за систематизација, претпријатијата (надлештвата, установите) состават дополнителни списоци на потрошачите и овие со рекапитулациите ги поднесуваат на заверка кај поверенството на трговијата и снабдувањето на околискиот (градскиот) народен одбор.

8) Кога поверенството на трговијата и снабдувањето на околискиот (градскиот) народен одбор го прими списокот на потрошачите, го упоредува примениот список со податоките од динамичкиот план на работната сила и кадровите на односното претпријатие, односно со решението за систематизација на надлештвото (установата), и спроведува натамошна проверка на списокот по прописите од Напатствието за издавање на потрошачките карти и за правдање на продадените стоки од обезбеденото снабдување. После извршената контрола поверенството на трговијата и снабдувањето на околискиот (градскиот) народен одбор го заверува списокот и рекапитулацијата, ако бројот на потрошачите во работниот (службеничкиот однос) според поднесениот список не го преминува бројот на тие потрошачи по одобриениот месечен план на работната сила и на кадровите, односно по решението за систематизација. За случај да е поголем бројот на потрошачите според поднесениот список на потрошачите од бројот што е одобрен со планот односно со решението за систематизацијата, поверенството на трговијата и снабдувањето на околискиот (градскиот) народен одбор ќе го одобри издавањето на потрошачките карти само до висината на квотата што е одобрена со планот на работната сила и на кадровите односно со решението за систематизацијата.

Самостојните погони што се навоѓаат вон од околиите на чие што подрачје е седиштето на претпријатието, состават одделни списоци на потрошачите во рамките на одобриениот месечен динамичен план на работната сила и на кадровите за односните погони. Овие списоци се испраќаат на заверка до поверенството за трговија и снабдување на околискиот (градскиот) народен одбор на чие што подрачје се навоѓа погонот.

При заверката на списоците на потрошачите поверенството за трговија и снабдување на околискиот (градскиот) народен одбор должно е да води сметка вкупниот број на потрошачите според сите поднесени списоци за односната околија (град) да не го премине бројот на потрошачите што е одобрен за односниот месец (квартал) како глобално, така ни по основните групи на потрошачи, нити по артиклите.

9) Поверенството за трговија и снабдување на околискиот (градскиот) народен одбор должно е најдоцна до 25-иот во месецот да испрати до филијалата на Народната банка на ФНРЈ месечен оперативен план за поделба на потрошачките карти за следниот месец по образецот ОПП-1 за прехранбени производи и по образецот ОПП-2 за индустриските производи. Овој план треба да содржува:

а) податоци за бројот на потрошачките карти по категории кои што во следниот месец (квартал) — ако е во прашање поделба на потрошачките карти за индустриски производи, ќе му се дадат на секое поодделно претпријатие (надлештво, установа), на месниот народен одбор, како и на поодделни други органи што издаваат потрошачки карти;

б) податоци за вкупниот број на Р, РС, СО, ПО и Д карти што во следниот месец ќе ги додели на поодделно претпријатие (надлештво-установа), на месниот народен одбор, како и на поодделни други органи што издаваат потрошачки карти;

в) податоци за бројот на потрошачите што се снабдени со извесни артикли на прехрана, и тоа само по основните групи на потрошачи;

г) податоци под а) б) и в) во вкупниот собир за околијата (градот).

Филијалата на Народната банка на ФНРЈ утврдува да ли во оперативниот план за поделба на потрошачките карти се внесени сите органи што распределуваат потрошачки карти, а особено да ли се внесени сите претпријатија, надлештва и установи. Ако во оперативниот план не се внесени сите претпријатија, надлештва и установи, филијалата на Народната банка на ФНРЈ ќе го извести за тоа поверенството за трговија и снабдување на околискиот (градскиот) народен одбор и нема да им издава потрошачки карти на месните народни одбори и на другите органи што издаваат потрошачки карти, се додека не се издадат потрошачки карти за сите претпријатија, надлештва и установи.

10) Филијалата на Народната банка на ФНРЈ издава потрошачки карти исклучително врз основа на рекапитулациите што се заверени од поверенството на трговијата и снабдувањето на околискиот (градскиот) народен одбор. При тоа филијалата на Народната банка на ФНРЈ води сметка за тоа:

а) бројот на потрошачките карти за лицата што се во работен однос (Р-потрошачи) што се издаваат на поодделно претпријатие, надлештво и установа, да не може да ја премине квотата што е одобрена со месечниот динамички план на работната сила и на кадровите (или со изменувањата на тој план) — за претпријатијата, односно со решението за систематизација — за надлештвата и установите;

б) вкупниот број на потрошачките карти според сите поднесени заверени рекапитулации во поодделен месец да не ја премине квотата на потрошачките карти која што за односната околија (град) е одобрена со планот на потрошачите, што ја добила филијалата од Централата на Народната банка на ФНРЈ за народната република;

в) бројот на потрошачите што се снабдени со поодделни артикли да му одговара на бројот што ги добила филијалата од Централата на Народната банка на ФНРЈ за народната република.

Филијалата на Народната банка на ФНРЈ ќе им издаде потрошачки карти на органите што се овластени да издаваат потрошачки карти за следниот месец само под услов ако тој орган (подносител на барањето) го оправдал утвршокот на картите и да ги вратил исечените купони за минатиот месец.

11) На работниците (службениците) кои што по потреба се поеместуваат во друго претпријатие (надлештво, установа) не им се одземаат потрошачките карти, туку тие карти важат и во новото место на живеењето откако ќе ги завери поверенството на трговијата и снабдувањето на околискиот (градскиот) народен одбор во новото место на живеењето.

12) Со цел на правилна распределба на манипулативната резерва на потрошачките карти по филијалите на Народната банка на ФНРЈ, министерството на трговијата и снабдувањето на народната република ќе ја извести Централата на Народната банка на ФНРЈ за народната република за оперативните измени на динамичките планови на работната сила и на кадровите по поодделни околии.

13) Претпријатијата (надлештвата, установите) должни се на поверенството на трговијата и снабдувањето на околинскиот (градскиот) народен одбор најдоцна до 8-иот во месецот да му испратат следни податоци за движењето на работната сила и на кадровите, како и на персоналот што е на буџетот во минатиот месец:

а) бројната состојба на лицата што се запослени последниот ден во месецот што му претходи на месецот за кој што се дава извештајот;

б) бројот на оние што стапиле на работа во текот на месецот за кој што се поднесува извештај;

в) бројот на оние чиј што работен однос престанал во текот на месецот за кој што се поднесува извештај;

г) бројната состојба на последниот ден во месецот за кој што се поднесува извештајот.

14) Околинската планска комисија, поверенствата на трговијата и снабдувањето, на финансните и поверенствата на трудот, на околинскиот (градскиот) народен одбор и филијалата на Народната банка на ФНРЈ должни се редовно најдоцна до 10-иот во месецот да ги упоредат и да ги контролираат податоците за извршување плановите на работната сила и на кадровите, плановите на запослениот персонал што е на буџетот и плановите на фондот на платите со издадените потрошачки карти во минатиот месец.

15) Раководителите на претпријатијата, надлештвата и установите должни се да обезбедат сите работи што се во врска со издавањето на потрошачките карти

да се извршуваат правилно и на време. Ако го пропуштат тоа, одговорни се ако потрошачките не добијат потрошачки карти или не ги добијат на време.

II

Одделот II. Устадување на работната сила и одделот IV. Контрола и евиденција на извршувањето фондот на платите — остануваат неизмените.

III

Ова напатствие ќе се применува од 1 јануари 1951 година, со тоа што поодделни прописани дејствија треба да се извршат во сроките што се определени во ова напатствие.

Бр. 9671

15 ноември 1950 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Сојузната планска комисија,

Борис Кидрич, с. р.

Министер на трудот на ФНРЈ,

Веќеслав Хољевац, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за промет со стоки,

Осман Карабеговиќ, с. р.

Го застапува

Министерот на финансните на ФНРЈ
Министер на надворешната трговија на ФНРЈ,

чл. **Милентије Поповиќ**, с. р.

Образец РС

Назив на претпријатието, седиште и околија

Назив на погонот, седиште и околија

Народна република

Главен производител

Основен производител

Врста и гранка на дејност

ДИНАМИЧЕН ПЛАН НА РАБОТНАТА СИЛА И КАДРОВИТЕ ЗА 1951 ГОДИНА

МЕСЕЦИ	Вкупно	Инженер-технички персонал	Административ персонал	Работници				Ученици во стопанството	Помошен персонал
				вкупно	квал.	полу-квал.	неквал.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Јануари									
Февруари									
Март									
Април									
Мај									
Јуни									
Јули									
Август									
Септември									
Октомври									
Ноември									
Декември									
Вкупно:									
Годишен просек:									

ЗАБЕЛЕШКА: Рубриката — назив на погонот, седиштето и околија се пополнува ако е погонот вон од околијата каде што се навоѓа седиштето на претпријатието, истата рубрика се употребува за постоеќите претставништва (точ. 2 од Напатствието). —

Основен производител _____

Главен производител _____

Народна република _____

Образец РС-1

ДИНАМИЧЕН ПЛАН ЗА РАБОТНАТА СИЛА И КАДРОВИТЕ ЗА 1951 ГОДИНА

Назив на претпријатието погонот претставништвото установата и седиштето	Околија	Годишен просек	М Е С Е Н И											
			јануари	февруари	март	април	мај	јуни	јули	август	септември	октомври	ноември	декември
Вкупно на територијата на околицата														

590.

Врз основа на чл. 33 од Уредбата за данокот на промет на производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/47) и точ. 10 од Општите одредби кон Тарифата на данокот на промет на производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/50), прописувам

НАПАТСТВИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА НАПАТСТВИЕТО ЗА НАПЛАТА И КОНТРОЛА НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИТЕ НА ШПИРИТ И АЛКОХОЛНИ ПИЈАЛОЦИ

Во напатствието за наплатување и контрола на данокот на промет на производи на шпирит и алкохолни пијалаци („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/50) се прават следни изменувања и дополнувања:

1) Во одделот II — вино (тар. бр. 499).

а) Точ. 13 се менува и гласи:

„13) сопствениците и сусопствениците на лозја и членовите на нивните домаќинства што се занимаваат и со друго занимање а не само со земјоделие, имаат право да трошат соодветни количини вино во домаќинството без плаќање данок ако го обработуваат лозјето самите или со помош на членовите од своето домаќинство. Ова право го имаат и оние сопственици и сусопственици на лозја што го обработуваат лозјето со туѓа работна сила ако немаат членови способни за работа поради инвалидност, болест, старост, малолетство, одслужување војниот срок или губиток на членовите во Народноослободителната војна“;

б) Точ. 14 се менува и гласи:

„14) колонистите кои што во поранешното место го задржале лозјето, имаат право на трошење соодветни количини вино во домаќинството без да се плаќа данок ако го обработуваат лозјето самите или со помош од членовите на своето домаќинство. Ова право го имаат и оние колонисти кои што го обработуваат лозјето со туѓа работна сила ако немаат членови способни за работа поради инвалидност, болест, старост, малолетство, одслужување војниот срок или губиток на членовите во Народноослободителната војна“;

в) Точ. 15 се менува и гласи:

„15) исполнителите, закупувачите и роднините од сопственикот на лозјето што го обработуваат лозјето сами или со помош од членовите на своето домаќинство се сметаат како производители и имаат право на трошење соодветни количини вино во домаќинството без да плаќаат данок, додека сопствениците на лозјата во овој случај го немаат тоа право“.

2) Во одделот IV — Природна ракија (тар. бр. 501)

а) точката 14 се менува и гласи:

„14) сопствениците и сусопствениците на овошните градини и членовите на нивното домаќинство кои што се занимаваат и со друго занимање а не само со земјоделието, имаат право да ги трошат соодветните количини на ракија во домаќинството без да плаќаат данок ако ја обработуваат овошната градина односно лозјето самите или со помош од членовите на своето домаќинство. Ова право го имаат и оние сопственици и сусопственици на овошните градини односно лозја кои што ја обработуваат овошната градина односно лозјето со туѓа работна сила ако немаат членови способни за работа поради инвалидност, болест, старост, малолетство, одслужување на воениот срок или поради губиток на членовите во Народноослободителната војна“.

б) точ. 15 се менува и гласи:

„15) колонистите кои што во поранешното место ја задржале овошната градина односно лозјето, имаат право на трошење соодветни количини ракија во домаќинството без да плаќаат данок ако ја обработуваат овошната градина односно лозјето самите или со помош на членовите на своето домаќинство. Ова право го имаат и оние колонисти што ја обработуваат овошната градина односно лозјето со туѓа работна сила ако немаат членови способни за работа, поради инвалидност, болест, старост, малолетство, одслужување војниот срок или поради губиток на членовите во Народноослободителната војна“;

в) точ. 16 се менува и гласи:

„16) исполнителите и закупувачите и роднините од сопственикот на лозјето односно овошната градина кои што ја обработуваат овошната градина односно лозјето самите или со помош на членовите на своето домаќинство, се сметаат како производители и имаат право да ги трошат соодветните количини ракија во домаќинството без да плаќаат данок, додека сопствениците на овошните градини односно лозјата во овој случај го немаат тоа право“.

3) Прописите на ова напатствие ќе се применуваат и при одобрувањето на количините на вино и ракија за трошење во домаќинството во економската 1951 година.

4) Ова напатствие ќе се применува од денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 30500

6 ноември 1950 година

Белград

Го застапува

Министерот на финансите на ФНРЈ

Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ,

инж. Милентије Пофовиќ, с. р.

591.

Врз основа на чл. 18 од Уредбата за контрола на извозот и увозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/48), а во врска со чл. 25 од Правилникот за спроведување контролата над извозот и увозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/48) и точ. 6 од Наредбата за пријавување на стоките за извоз, увоз и транзит („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 46/47), а во согласност со Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, издавам

НАРЕДБА**ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ТРАНЗИТ НА ТУТУН И ТУТУНСКИ ПРЕРАБОТКИ, КАФЕ И ЛЕКОВИ ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

1) Транзитот на тутун и тутунски преработки, кафе и лекови преку територијата на Федеративна Народна Република Југославија се дозволува само по претходно одобрение од Министерството на надворешната трговија на ФНРЈ.

2) Молбите за одобрение на транзитот за тутун, тутунски преработки, кафе и лекови се подаваат преку претпријатието „Трансјуг“ — Централата во Белград, кое што ги испраќа со свој предлог до Министерството на надворешната трговија на ФНРЈ.

3) Поправничките царинарници нема да го дозволат транзитот за тутун и тутунски преработки, кафе и лекови преку територијата на Федеративна Народна Република Југославија ако за транзитот на овие стоки заедно со други потребни документи, не ќе им се поднесе одобрение за транзит што е издадено од страна на Министерството на надворешната трговија на ФНРЈ.

Ако стоките од овој вид стасаат на граница без одобрение за транзит, граничната царинарница ќе ги задржи и за тоа веднаш ќе го извести „Трансјуг“ — Централата во Белград, или неговиот најблизок орган на територијата.

4) Пријавувањето на транзитот за тутун и тутунски преработки, кафе и лекови, доколку ќе биде издадено потребно уверение за транзитот, ќе се врши како и пријавувањето за преминот на другите стоки преку граница, а по образецот Т—пријава за транзит на стока.

5) Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 40944

2 ноември 1950 година

Белград

Министер на надворешната трговија
на ФНРЈ,

инж. Милентије Поповиќ, с. р.

Согласен,

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Стопанскиот совет,

Борис Кидрич, с. р.

592.

Врз основа на чл. 57 ст. 3 од Основниот закон за државните стопански претпријатија, со цел да се контролира извршувањето планот на откупот, планот на прометот на угостителските услуги планот на трошковите, планот на акумулацијата и кредитниот план на откупните претпријатија и угостителските претпријатија односно дуќани, а во согласност со Претседателот на Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ, издавам

НАРЕДБА**ЗА СОСТАВАЊЕТО И ПОДНЕСУВАЊЕТО НА МЕСЕЧНИТЕ ИЗВЕШТАИ НА ОТКУПНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И УГОСТИТЕЛСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ОДНОСНО ДУКАНИ**

1. — Сите откупни претпријатија и угостителски претпријатија односно дуќани (државни угостителски претпријатија, угостителски претпријатија односно ду-

ќани на општествените и задружните организации, како и дуќаните на општествената прехрана — во натамошниот текст „угостителски претпријатија односно дуќани“) што имаат своја текуќа сметка кај надлежното кредитно претпријатие, должни се по истекот на секој месец а најдоцна до 25 во следниот месец да состават месечен извештај за изворите и состојбата на обртните средства, за прометот, трошковите и финансискиот резултат за минатиот месец.

2. — Извештајот од предната точка откупните претпријатија го состават на прописаниот образец Ми/617, а угостителските претпријатија односно дуќани на образецот Ми/618, кои што се составен дел од оваа наредба. Овој извештај се состави, од месечниот бруто биланс што е изработен врз основа на книговодствените податоци а што се однесува до податоците што се внесуваат во V дел од извештајот — врз основа на одобриениот план.

Приложените обрасци на извештаите засновани се на континиот план за трговијата (што го применуваат и откупните претпријатија), односно на континиот план за угостителство. Поради тоа во овие обрасци се внесени „бројот на контото“ (колона 2) и „назив на позицијата“ (колона 3) од тие контни планови.

3. — Составениот месечен извештај од точ. 1 од оваа наредба го поднесуваат откупните претпријатија и угостителските претпријатија односно дуќани до надлежното кредитно претпријатие кај кое што имаат текуќа сметка.

Откупните претпријатија и угостителските претпријатија односно дуќани кои што спрема податоците во составениот извештај не го извршиле планот на откупот односно планот на угостителските услуги, или што не ја оствариле планираната позитивна разлика во трошковите на откупот односно во трошковите на угостителството, или што не ја оствариле планираната пазарина добивка односно планираната редовна добивка, или кај кои што се јавува непредвидени губиток, или кај кои што определениот коефициент на трошката на обрнувањето средствата се намалува (успоредно на обрнувањето) во однос на планираниот — должни се заедно со месечниот извештај да поднесат до надлежното кредитно претпријатие и објаснување во кое што ќе ги изнесат причините и истакнат карактеристичните моменти поради кои што дошло до тоа. Доколку претпријатието односно дуќанот финансирало капитална изградба и ненаменски ги трошело обртните средства должно е тоа да го наведе во означеното објаснување. Исто така е должно во тоа објаснување да го наведе своето повисоко стопанско здружение или друг орган ако е вршено евентуално по гивни налог ненаменско трошење на обртните средства.

4. — Надлежното кредитно претпријатие е должно веднаш а најдоцна во рок од 5 дена по приемот на поединечните месечни извештаи од откупните претпријатија и угостителските претпријатија односно дуќани од своето подрачје, да состави собирен преглед на месечните извештаи.

Во исто време надлежното кредитно претпријатие е должно податоците од примените објаснувања за причините на неизвршувањето на планот и ненаменското трошење на средствата, по потреба, да го провери и врз основа на тоа да поднесе свој извештај.

Вака составен извештај заедно со собирниот преглед на месечните извештаи надлежното кредитно претпријатие го испраќа до надлежната централа на народната банка за народната република и до околицката (градската) координациона комисија.

При составувањето на собирните прегледи на месечните извештаи и извештаите на кредитното претпријатие од претходните ставови, надлежните повелства за државните набавки и органите за туризам и угостителство на околицките (градските) народни одбори должни се на кредитните претпријатија да им укажат потребна помош и со тоа да ја обезбедат точноста и навременоста за составувањето на собирните извештаи.

5. — Надлежната централа на народната банка за народната република, кога ќе ги прими од кредитните претпријатија собирните прегледи на месечните извештаи со нивните извештаи, должна е веднаш а најдоцна во срок од 7 дена по приемот на овие прегледи и извештаи да состави сумарен преглед на месечните извештаи за целата територија на својата народна република и заедно со извештајот од предната точка да го испрати во по еден примерок до: советот за промет со стоки на својата народна република, Главната централа на Народната банка на ФНРЈ, Министерството на финансите на ФНРЈ, и Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ.

6. — На откупните претпријатија и угостителските претпријатија односно дуќани надлежните кредитни претпријатија нема да им издадат пари за плати за идниот месец ако во определениот срок, па ни до денот на поднесувањето на барањето за плати, не го поднесе месечниот извештај што е прописан со точ. 1 од оваа наредба. За тоа кредитното претпријатие веднаш ќе го известат повисокото стопанско здружение односно надлежниот државен орган, кој што е должен најдоцна во срок од 5 дена да превземе мерки извештајот да се состави и поднесе, како работниците и службениците не би останале без плати.

Доколку повисокото стопанско здружение односно надлежниот државен орган од објективни разлози (големи засогатоци во книговодството кај поделени претпријатија односно дуќани, што станале поради немање стручни кадри и сл.) не би бил во можност во оставениот срок од 5 дена да ја обезбеди изработката на месечниот извештај, е должен тие разлози да ги истакне во барањето кое што за претпријатијата од локално значење и извештајот веднаш ќе го поднесе до поверенството за финансии на околинскиот (градскиот) народен одбор, а за другите претпријатија до надлежното министерство на финансите, барајќи да издаде тоа налог на надлежното претпријатие за симнување забрана од парите за плати на работниците и службениците на претпријатието односно дуќанот за тој месец. Еваков налог за симнување забрана од парите за плати на работниците и службениците на негото претпријатие односно дуќан надлежниот финансиски орган не може да го побарува повеќе до крајот на годината.

7. — Првиот месечен извештај од точ. 1 од оваа наредба, со кој што ќе се опфатне состојбата од по-

четокот на 1950 година до крајот на септември 1950 година откупните претпријатија и угостителските претпријатија односно дуќани должни се да го состават и поднесат до надлежното кредитно претпријатие во доцна до 30 ноември 1950 година. Вториот месечен извештај со кој што ќе се опфатне состојбата за целата 1950 година, претпријатието и дуќаните се должни да го состават и поднесат до надлежното кредитно претпријатие најдоцна до 31 јануари 1951 година. Месечните извештаи за јануари 1951 година и идните месеци претпријатието и дуќаните се должни да ги состават и поднесат до надлежното кредитно претпријатие во срокот што е предвиден во точ. 1 од оваа наредба.

8. — Истовремено со извештајот од точ. 1 од оваа наредба откупните претпријатија се должни да состават и поднесат до надлежното кредитно претпријатие и месечен извештај за извршувањето на планот на откупот и на реализацијата, спрема образецот Ми-1/617 што е составен дел од оваа наредба.

За поднесување извештаите од предниот став важи срокот од точ. 1 од оваа наредба.

За овие извештаи нема да се состават собирни односно сумарни прегледи од точ. 4 и 5 од оваа наредба.

Во случај на неподнесување на овие извештаи ќе се применуваат прописите од точ. 6 од оваа наредба.

Образците Ми/617, Ми/618 и Ми-1/617 нема да се печатат туку служат како урнек според нив да се состават извештаите предвидени во точ. 1 од оваа наредба.

10. — Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 30200

7 ноември 1950 година

Белград

Го застапува

Министерот на финансите на ФНРЈ

Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ

инж. Милентије Поповиќ, с. р.

Согласен

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за промет со стоки,

Осман Карабеговиќ, с. р.

Ми/617

МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ

за изворите и состојбата на обртните средства, прометот на стоките, трошковите и финансискиот резултат на претпријатието _____ во _____ со состојбата на крајот на месецот _____

19__ година.

Ред. бр.	Број на контото	НАЗИВ НА ПОЗИЦИЈАТА	Во илјади динари	
			Состојба на почетокот на извештајниот месец	Состојба на крај на извештајниот месец
1	2	3	4	5
I ДЕЛ — ИЗВОРИ НА ОБРТНИТЕ И ДРУГИ СРЕДСТВА ВО ПАСИВАТА				
1	790	Фонд на обртните средства		
2	791 до 799	Сите други фондови		
3	701 до 709	Обврски за кредит на Народната (Комуналната) банка		
4	780	Интерна пресметка		
5	730 до 739	Обврски спрема буџетот		
6	710 до 729			
	745 до 749 и 771	Сите други обврски		
7	910 и 911	Вспредни и неработни приходи		
8	940 и 960	Постигнати заштеди (текуки и пренесени добивки од поранешните години)		
Вкупно I дел				

Ред.	Број на контото	НАЗИВ ПОЗИЦИЈАТА	во илјади динари	
			Состојба на почетокот на извештајниот месец	Состојба на крајна извештајниот месец
1	2	3	4	5
II ДЕЛ — НОРМИРАНИ И ДРУГИ СРЕДСТВА ВО АКТИВАТА				
1	600 до 605	Стокови запаси по откупната цена		
2	310 и 320 до 334	Разни потрошни материјали и ситен инвентар (намален со исправка на вредноста)		
3	100	Благајна		
4	101	Народна банка — редовен конто		
5	102	Други парични средства		
6	280	Внатрешна пресметка		
7	107 и 109			
	110 до 148			
	190 до 199			
	49 и 270	Средства во предсметката и други средства во активата		
8	900 и 901	Вонредни и неработни расходи		
9	950 и 970	Одвишок на расходите (непредвиден губиток текуки и пренесен од поранешните години)		
Вкупно II дел				
III ДЕЛ — ПРОМЕТИ				
1	620 и 625	Продажба на стоките во меѓутрговски промет (на големо)		
2	622	Продажба на стоките на производителните претпријатија		
3	623 и 624	Продажба на стоките на потрошачите (на мало)		
4	950	Одвишок на расходите (предвидени и непредвидени губитоци на текуќата година)		
Вкупно III дел				
IV ДЕЛ — НАБАВНА ЦЕНА НА ПРОДАДЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ, ТРОШКОВИ И РЕЗУЛТАТ				
1	602, 603 и 604	Износ на продадените производи по набавната (откупната) цена		
2	410 и 415	Платни фонд		
3	430, 471, 430 до 459	Други трошкови		
4	460 до 464	Пресметан допринос		
5	940	Постигната заштеда во текуќата година		
6	130	Остварен данок на промет на производи		
7	139	Остварена пазарна добивка (разлика во цената)		
Вкупно IV дел				
V ДЕЛ — ПОДАТОЦИ ЗА АНАЛИЗА				
1		План на откупот на земјоделските производи	Дин.	
2		Со планот определени индивидуални трошкови на откупот	Дин.	
		Од тоа: а) платни фонд		
		б) други трошкови		
3		Планирана позитивна разлика на трошковите	Дин.	
4		Планиран данок на промет на производи	Дин.	
5		Планирана пазарна добивка (разлика во цената)	Дин.	
6		Планираниот коефициент на обрнувањето е — — —		
7		Сопствени финансирања на капиталната изградба и друго ненаменско користење обртни средства	Дин.	
8		Бројна состојба на работниците и службениците изнесува — — — — —		

Ми/616

МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ

За изворите и состојбата на обртните средства, прометот на угостителските услуги, трошковите и финансискиот резултат на угостителското претпријатие _____ во _____ со состојбата на крајот на месецот _____ 195 _____ година.

Ред. бр.	Број на контото	НАЗИВ НА ПОЗИЦИЈАТА	Во илјади динари	
			Состојба на почетокот на извештајниот месец	Состојба на крај на извештајниот месец
1	2	3	4	5
I. ДЕЛ — ИЗВОРИ НА ОБРТНИТЕ И ДРУГИ СРЕДСТВА ВО ПАСИВАТА:				
1	790	Фонд на обртните средства		
2	791 до 796	Сите други фондови		
3	701 до 705	Обврски за кредит на Народната (Комуналната) банка		
4	780	Интерна пресметка		
5	730 до 739	Обврски спрема буџетот		
6	710 до 729; 745 до 749 и 771	Сите други обврски		
7	910 и 911	Вонредни и неработни приходи		
8	960 и 961	Добивка од миналата и текуќата година		
Вкупно I дел:				
II. ДЕЛ — ОБРТНИ И ДРУГИ СРЕДСТВА ВО АКТИВАТА:				
1	300 и 301	Запаси на материјали (прехрани и пијалоци)		
2	310 и 320; 330 до 334, 340 и 341, 350 и 360	Разни материјали, ситен инвентар, афтогуми и амбалажа (намалени со исправка на вредност)		
3	100	Благајна		
4	101	Народна банка — редовен konto		
5	102	Други парични средства		
6	280	Интерна пресметка		
7	110 до 148; 190 до 199 и 270	Средства во предметката и други средства во активата		
8	900 и 901	Вонредни и неработни расходи		
9	970 и 971	Предвидени и непредвидени губитоци од миналата и текуќата година		
Вкупно II дел:				
III. ДЕЛ — ПРОМЕТ				
1	620	Примања од угост. услуги на смешт. на акум. угост.		
2	621	Примања од угост. услуги на јадење акум. угост.		
3	622	Примања од угост. услуги на безалк. пијалоци акум. угост.		
4	623	Примања од угост. услуги на алкохолни пијалоци акум. угост.		
5	660 и 665	Други примања на акумулативно угост.		
6	624	Примања од неакумулативно угост.		
7	970 и 971	Предвидени и непредвидени губитоци на текуќата година		
Вкупно III дел:				
IV. ДЕЛ — НАБАВНА ЦЕНА НА МАТЕРИЈАЛОТ, ТРОШКОВИ И РЕЗУЛТАТ				
1	400 до 402	Износ на трошковите на материјалот по набавната цена на акумулативното угост.		
2	410 до 429	Платни фонд на акумулативното угост.		
3	460	Амортизација на акумулативното угост.		
4	430 до 450	Режија на акумулативното угост.		
5	960 и 961	Остварена редовна и вонредна добивка на акум. угост. на текуќата година		
6	130	Остварен данок на промет на услуги на акум. угостителство		
7	139	Остварена пазарнина добивка на акум. угост.		
8	690 до 691	Ладени подусти и одбитоци кај акум. угост.		
9	400 до 402	Износ на трошковите на матер. по набав. цена на неакумулативното угост.		
10	410 до 429	Платни фонд на неакумулат. угост.		
11	440 до 450 и 791	Режија на неакумулат. угостителство		
Вкупно IV дел:				
V. ДЕЛ — ПОДАТОЦИ ЗА АНАЛИЗА				
1	План на промет на угост. услуги на акум. угост. изнесува Дин. _____			
	Од тоа:			
	а) план на угост. услуги на смештување Дин. _____			
	б) план на угост. услуги на јадење Дин. _____			
	в) план на угост. услуги на безалко. пијалоци Дин. _____			
	г) план на угост. услуги на алкохолни пијалоци Дин. _____			

Ред. бр.		Број на контото	НАЗИВ НА ПОЗИЦИЈАТА	Во илјади динари Состојба на почетокот на извештајниот месец	Состојба на крај на извештајниот месец
1	2	3	4	5	
2	План на прометот на угост. услуги на неакум. угост. изнесува Дин.				
3	Со планот определените трошкови на акум. угост. изнесуваат Дин.				
	Од тоа:				
	а) платни фонд Дин.				
	б) амортизација Дин.				
	в) режија Дин.				
4	Со планот определените трошкови на неакум. угост. изнесуваат Дин.				
	Од тоа:				
	а) платни фонд Дин.				
	б) режија Дин.				
5	Планирана редовна добивка на акум. угост. Дин.				
6	Планиран данок на промет на услуги Дин.				
7	Планирана пазаришна добивка Дин.				
8	Планиран коефициент на брзината на обрнувањето е:				
9	Сопствено финансирање на капиталната изградба и друго ненаменско трошење средстава изнесува Дин.				
10	Бројна состојба на персоналот изнесува:				
	Од тоа:				
	а) технички				
	— работници				
	— службеници				
	б) управни				
	— раководител				
	— административен и помошен				
			195	година.	

Во _____ (М. П.) _____
 Шеф на сметководството, Директорот на претпријатието,

ИСПОЛНУВАЊЕ ОБРАЗЕЦОТ

- 1) Образецот се исполнува од месечниот бруто биланс. Податоците во извештајот мора да одговараат на стварните податоци во книговодството на претпријатието.
- 2) Првиот дел од извештајот се билансира со вториот, а третиот дел со четвртиот.
- 3) Под акумулативно угостителство се подразбираат угостителски дуќани кои што во продавната цена на угостителските услуги ја засметуваат добивката и данокот, а под неакумулативно угостителство се подразбираат угостителски дуќани кои што во продавната цена на угостителските услуги не го засметуваат данокот, а по правило ни добивката. Ако во угостителските дуќани, кои што во продавната цена на угостителските услуги не го засметуваат данокот, а по правило ни добивката (неакумулативни), се услужуваат и угостителски услуги во чија што продажна цена се засметуваат добивката и данокот (на пр. пијалоци и сл.), тогаш податоците за тие услуги ќе се внесуваат во соодветните колони на акумулативното угостителство, без оглед што се услужуваат тие во неакумулативното угостителство.
- 4) Податоците за висината на планираниот промет на угостителските услуги се исполнуваат врз основа на одобрените тромесечни планови и врз основа на утврдените месечни оперативни планови. На пример: кај исполнувањето на месечни извештај за октомври 1950 година податоците за планот на прометот на угостителските услуги што се внесуваат во колоната 4 од V дел треба да се исполнат од одобрените планови за I, II, III тромесечје 1950 година. На сличен начин се исполнуваат и другите податоци покажани под редниот број 1—7 од V дел на извештајот.

МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ

за извршување планот на откупот и реализацијата
на откупното претпријатие _____ во _____
со состојбата на крајот на месецот _____ 19____ година

Mк — 10617

[illegible]

593.

Врз основа на чл. 5 од Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии и чл. 38, 49 и 87 од Законот за извршување на казните, Комитетот за социјални грижи на Владата на ФНРЈ, во согласност со Министерот на внатрешните работи на ФНРЈ, издава

НАРЕДБА

ЗА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ЛИЦАТА НА ИЗДРЖУВАЊЕ НА КАЗНИТЕ

I. Општи одредби

1. Лицата што ја издржуваат казната поправителна работа, лишени од слобода или лишени од слобода со присилна работа, малолетници во воспитно-поправителните домови како и лицата што издржуваат административна казна поправителна работа, и лишени од слобода и административно-присилна мерка на општествено корисна работа (во натамошниот текст: осудени), имаат право на здравствена заштита, како и материјално обезбедување во случај на несреќа на работата, по одредбите на оваа наредба.

2. Државата обезбедува финансиски средства за здравствената заштита и материјалното обезбедување на осудените во случај на несреќа на работа.

Наградата за работа на осудените не смее да се оптерети со допринос за социјалното осигурување ни во кој вид.

3. Доколку со оваа наредба не е инаку определено, здравствената заштита и материјалното обезбедување врз основа на социјалното осигурување им се даваат на осудените преку државните здравствени установи и органите на службата на социјалното осигурување.

Органите на службата на социјалното осигурување водат осигуреничка евиденција само за оние осудени што ќе здобијат и ќе започнат да го уживаат правото на материјалното обезбедување по оваа наредба.

II. Здравствена заштита

4. На осудениот му се обезбедува правото на здравствена заштита во случај на болест.

Здравствената заштита опфаќа: медицинска помош и лекување во здравствените установи, или казнено-поправителните установи, или во жилиштето на болниот, лекови и други лековити средства, справи за лекување и санитарски материјал, лекување во болници, родилско одгледување, забно одгледување и забно-техничка помош, протези, ортопедски и други помошни справи.

5. Осудениот здобива право на здравствена заштита од првиот ден кога ќе започне издржувањето на казната и ја ужива за сето време на издржувањето на казната, додека му е потребно.

6. Членовите на фамилиите од осигуреник што се навоѓа на издржување на казната поправителна работа до година дена или лишени од слобода до 6 месеци, го задржуваат правото на здравствена заштита за време додека трае неговиот работен однос по општите прописи за здравствената заштита на фамилијата од осигуреникот.

Во сите други случаи здравствена заштита се дава само на осудениот лично.

7. На осудените што ја издржуваат казната поправителна работа со поединечна работа, здравствената заштита се дава преку здравствените установи и овластените лекари по општите прописи, за здравствената заштита на осигурениците што се во работен (службенички) однос.

На другите осудени здравствената заштита се дава преку здравствените установи, болници или амбуланти (и лекари во казнено-поправителните установи).

Доколку во казнено-поправителните установи нема здравствени установи, или доколку овие установи или лекари не можат да дадат во потполност здравствена заштита на осудените, оваа не им се даде

преку државните здравствени установи и овластените лекари од опшната здравствена служба.

8. Државните болници, поликлиниките, амбуланти, здравствените станици и другите здравствени установи должни се да ги примат со цел да им дадат медицинска помош, лекување и здравствено одгледување осудените на кои што им е потребна здравствена заштита — врз основа на листата од здравствените органи на казнено-поправителните установи.

За болничко лекување на осудените, државните болници се должни да обезбедат потребен број места. Која болница ќе биде дозна да обезбеди и колку места за лекување на осудените, определува министерството на народното здравје на народната република во согласност со министерството на внатрешните работи на народната република.

III. Социјално осигурување во случај на несреќа на работа

а) Инвалиднина

9. Осудениот на кој што поради несреќата претрпена на работата за време на издржување на казната му е намалена способноста за работа, на тоа намалување на способноста трае и после издржаната или опростената казна или пуштањето на условен отпуст — има право на инвалиднина.

Инвалиднината му припаѓа на осудениот од денот на издржаната или опростената казна, односно од денот на пуштањето на условен отпуст.

10. Степенот на намалувањето способноста за работа се установува и правото според степенот на намалувањето способноста за работа се определува по општите прописи за материјалното обезбедување на осигурениците во случај на намалување способноста за работа.

11. На осудениот кој што непосредно пред почетокот на издржувањето на казната бил во работен (службенички) однос, му припаѓа за случај на несреќа на работата инвалиднина по општите прописи за инвалиднината.

Како основ за определување на инвалиднината на осигурениците од I група служи платата која што се плаќа за работата на осудениот а како основ за определување инвалиднината на осигурениците од II и III група служи нивниот пензиски основ.

12. На осуден кој што непосредно пред да почне да ја издржува казната не бил во работен (службенички) однос, му припаѓа во случај на намалување способноста за работа поради несреќа на работата преку 20% до една третина — еднократна инвалиднина равна на износот на шестомесечна плата што е плаќана за работа на осудениот во моментот на претрпената несреќа.

На осудениот од погорниот став, кој што според степенот на намалувањето способноста за работа спаѓа во II и III група, инвалиднината ќе му се определи од неговиот пензиски основ процентуално на намалувањето способноста за работа според општите прописи за определување инвалиднината за случај на несреќа во работата.

13. За несреќа на работа се смета секој случај кој што има за последица потполно или делимично губење или намалување способноста за работа, ако му се случи на осудениот на работата што ја врши по налог од работодавачот или од одговорниот раководител. За несреќа на работа се смета и несреќен случај што ќе му се случи на осудениот по патот од жилиштето до местото на работњето или при враќањето.

б) Инвалидска пензија

14. Инвалидска пензија припаѓа на осуден кој што поради несреќа на работата станал трајно или за подолго од година дена по издржаната или опростената казна или пуштање на условен отпуст — потполно неспособен за работа.

Инвалидската пензија му припаѓа на осудениот од денот на издржаната или опростената казна, односно денот на пуштањето на условен отпуст.

Исклучително, министерот на внатрешните работи на народната република може да определи на осудениот да му припаѓа еден дел, а најмногу до две третини од инвалидската пензија и за време на издржувањето на казната ако со своето залагање на работата осудениот го заслужил тоа и ако фамилијата се издржува од неговата заработка. Во овој случај може да се определи да и се исплатува до две третини од определената инвалидска пензија на фамилијата од осудениот.

15. Инвалидската пензија изнесува 100% од пензискиот основ.

16. Пензискиот основ за определувањето на инвалидската пензија на осудениот е просечната плата по време за редовното работно време која што по решение од надлежниот државен орган е платена за неговата работа во последната година на издржувањето на казната, односно во последните 5 години ако е тоа за него покорисно.

Ако работниот стаж на осудениот за време на издржувањето на казната е помал од една година, за определување на пензискиот основ се зема неговата просечна плата за последните три месеци, а ако издржувањето на казната траело помалку од три месеца — се зема за определување на пензискиот основ неговата плата од последниот месец.

в) Фамилијарна пензија

17. Фамилијата од осудениот што го изгубил животот поради несреќа претрпена на работа за време на издржувањето на казната има право на фамилијарна пензија.

Правото на пензија на фамилијата и припаѓа од денот кога осудениот го изгубил животот поради несреќата претрпена во работа за време на издржувањето на казната.

IV. Заеднички одредби

18. Што се однесува до правото на инвалиднина, инвалидската и фамилијарната пензија ќе се применуваат општите прописи за социјалното осигурување, доколку со оваа наредба не е инаку определено.

19. На осудениот не му припаѓа инвалиднина, односно инвалидска пензија, нити на неговата фамилија фамилијарна пензија:

- а) ако се онеспособил намерно за работа;
- б) ако со своето противправно работење предизвикал несреќен случај;
- в) ако извршил самоубиство;
- г) ако погинал при обикот до казната.

20) Постапката за да се утврди несреќниот случај поради чии што последници осудениот или членовите на неговата фамилија имаат право на материјално обезбедување врз основа на социјалното осигурување ја спроведува управата на казнено-поправителната установа, односно за лицата што ја издржуваат казната вон од казнено-поправителната установа — органот што го спроведува извршувањето на казната.

Органот што е надлежен да води постапка по погорниот став е должен да ја започне постапката по службена должност итотом ќе дозна за несреќниот случај во работата.

Претпријатието или установата при кои што се наоѓа осудениот на работа, односно раководителот на работите при кои што му се случил на осудениот несреќниот случај, доколку се веднаш, а најдоцна во рок од 48 часа после несреќата, за секој несреќен случај што ќе му се случи на осудениот на работа да поднесат пријава до органот што е надлежен да води постапка по ст. 1 од оваа точка. Исто така, должни се на унесреќниот да му обезбедат давање брза медицинска помош.

21. По спроведувањето постапка за утврдување на несреќниот случај органот што ја водел постапката ќе добие мислење од територијално надлежната поставана лекарска комисија за последните од претрпената несреќа што се однесува до работната способност на осудениот.

Ако има изглед работната способност на осудениот да биде намалена за повеќе од 20% и по завршеното издржување на казната, органот што ја водел постапката ќе донесе решение со кое што ќе ги утврди фактите што се меродавни за правото на осудениот на материјално обезбедување врз основа на социјалното осигурување, а особено:

а) да ли несреќата што му се случила на осудениот се смета како несреќа на работа во смисла на точ. 13 од оваа наредба;

б) да ли има или нема околности од точ. 19 од оваа наредба што го исклучуваат правото на материјално обезбедување врз основа на социјалното осигурување;

в) кои работи осудениот ги вршел претежно за последната година при издржувањето на казната пред несреќниот случај, односно која плата довоѓа во оглед за да се утврди основот за определување на материјалното обезбедување на осудениот односно на неговата фамилија.

Решението со кое што се утврдува несреќниот случај му се соопштува на осудениот. Кога осудениот поради несреќата на работата го загубил животот, решението се соопштува на неговата фамилија.

Осудениот односно членовите на неговата фамилија имаат право на жалба непосредно до повисокиот орган во рок од 15 дена по соопштувањето на решението. Жалбата му се предава на органот што го донел решението во прв степен.

22. За случај да ја издржи осудениот казната, односно ако му е казната опростена или ако е пуштен условно, органот што ја водел постапката за да се утврди несреќниот случај ќе го испрати своето решение со актите од водената постапка до министерството за социјалните грижи на народната република.

Министерството за социјалните грижи на народната република ќе го испрати осудениот најдоцна за месец дена по приемот на актот на преглед до поставаната лекарска комисија која што е територијално надлежна според местото на живеењето, а ако ова го нема, според местото на боработокот на односно лице, за да се утврди степенот на намалената способност за работа во смисла на прописите за социјалното осигурување. Оскога ќе се утврди ова, министерството донесува решение за правото на материјално обезбедување врз основа на фактите што се утврдени во претходната постапка и врз основа на напозните и мислењата на поставаната лекарска комисија за степенот на намалувањето на работната способност.

23. Ако во смисла на последниот став на точ. 14 од оваа наредба министерот на внатрешните работи на народната република определит да се исплатува инвалидската пензија за време на издржувањето на казната на онеспособен осуден, органот што ја водел постапката за да се утврди несреќниот случај ќе ги испрати актите на постапката со решението од министерот на внатрешните работи на народната република до министерството за социјалните грижи на народната република, кое што ќе донесе решение за инвалидската пензија.

24. Ако осудениот поради несреќа во работата го загубил животот, органот што ја водел постапката за да се утврди несреќниот случај ќе го испрати по довршената постапка своето решение со актите на спроведената постапка до министерството за социјалните грижи на народната република.

Министерството за социјалните грижи на народната република ќе спроведе натамошна постапка за да се донесе решение за фамилијарната пензија, доколку осудениот има членови на фамилија што имаат право на неа.

V. Завршни одредби

25. Доколку со оваа наредба не е инаку прописано, одредбите од Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии за престанокот, губитокот и запирањето на право-

то на социјалното осигурување, за постапката да се оствари правото врз основа на социјалното осигурување и за административно-казнената и кривичната заштита, ќе се применуваат и што се однесува до остварувањето на правото на социјалното осигурување на осудените.

26. На осуден на кој што поради несреќа претрпена на работата за време на издржување на казната му е намалена способноста за работа, а кој што ја издржал казната или му е опростена казната или е пуштен условно пред да влезе во сила оваа наредба ќе му се определи материјалното обезбедување по оваа наредба доколку не му е определена рента по Наредбата од Министерот на трудот на ФНРЈ за социјалното осигурување на осудениците од 5 април 1947 година, IV бр. 5239 („Службен лист на ФНРЈ“, број 32/47).

На осуден на кој што поради несреќа претрпена на работа за време на издржување казната му е намалена способноста за работа, а што ја издржал казната или му е опростена казната или е пуштен условно пред да влезе во сила Наредбата за социјално осигурување на осудениците од 5 април 1947 година, може да му се определи материјалното обезбедување по оваа наредба, доколку не му е определена рента по наредбата од 5 април 1947 година. Решение во овој случај донесува министерот за социјалните грижи на народната република по предлог од министерот на внатрешните работи на народната република.

Правото на материјално обезбедување по ставот 2 од овој член, може да се призна најрано од денот на поднесувањето на молбата за да се призна тоа право.

27. На фамилијата од осудениот кој што поради несреќа претрпена на работа за време на издржување на казната го загубил животот пред да влезе во сила оваа наредба, ќе и се определи фамилијарна пензија по оваа наредба доколку не и е признато правото на рента по Наредбата за социјалното осигурување на осудениците од 5 април 1947 година.

Правото на фамилијарна пензија по предниот став ќе се призна од денот на влегувањето во сила на оваа наредба.

Со цел да се донесе решение за да се призна правото на фамилијарна пензија, органот што е надлежен за извршување на казната ќе испраќа до министерството за социјалните грижи на народната република акти на водената постапка по повод на сите случаи во кои што осудените поради несреќа претрпена на работата за време на издржување казна го загубиле животот, доколку во тие случаи на фамилиите не им е признато правото на рента по наредбата за социјалното осигурување на осудениците од 5 април 1947 година.

28. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 10415

31 октомври 1950 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Комитетот за социјални грижи на Владата на ФНРЈ,

инж. Густав Влахов, с. р.

Согласен,

Потпретседател на Владата на ФНРЈ

и Министер на внатрешните работи на ФНРЈ,

Александар Ранковиќ, с. р.

594.

За да се спроведат одредбите од Наредбата на Владата на ФНРЈ за мерките за штедење на артиклите од широкото трошење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 59/50), Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НОРМИТЕ НА ТРОШЕЊЕ НА ГОРИВОТО И МАЗИВОТО ЗА МОТОРИТЕ СО ВНАТРЕШНО САГОРУВАЊЕ

За да се спроведе контрола и евиденција за трошењето на горивото и мазивото за стабилните и за други машини што работат со мотори со внатрешно сагоруваче, советите на Владата на ФНРЈ што обединуваат стопански гранки во кои што се употребуваат вакви машини ќе ги пропишат нормите за трошење на горивото и мазивото за овие машини за определеното време на работењето.

Овие норми ќе се пропишат до 1 декември 1950 година.

Бр. 7942

11 ноември 1950 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Стопанскиот совет

на Владата на ФНРЈ и Претседател

на Сојузната планска комисија,

Борис Кидрич, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за саобраќај и врски,

Божидар Маслариќ, с. р.

595.

Во врска со решението од Владата на ФНРЈ за изменување и дополнување на Решението за наголемување бројот на индустриските производи што влегуваат во сојузното обезбедено снабдување и за начинот за купување на тие производи на куповни или парични бонови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/50), а врз основа на чл. 26 од Правилникот за потрошачките карти („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/49), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПОТРОШАЧКИ КАРТИ ЗА ИНДУСТРИСКА СТОКА НА ПОТРОШАЧИТЕ ОД ИД-3 КАТЕГОРИЈА ЗА III И IV ТРОМЕСЕЧЈЕ 1950 ГОДИНА

На потрошачите од ИД-3 категорија ќе им се издаде за III тримесечје 1950 година потрошачка карта ИД-2 категорија, со тоа што потрошачката карта од ИД-3 категорија за IV тримесечје 1950 година покрај прописаните 28 куповни точкици и 200 динари парични купони ќе содржува уште и 6 куповни точкици и 30 динари парични купони како разлика за помалу примените куповни точкици и парични купони во III тримесечје на 1950 година.

Бр. 8498

13 ноември 1950 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за промет со стока,

Осман Карабеговиќ, с. р.

596.

Врз основа на точ. 13 од Наредбата на Влада на ФНРЈ за мерките за штедење артикли од широко трошење („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 59/50) донесуваме

РЕШЕНИЕ**ЗА ПРЕДАВАЊЕ ТЕРЕТНИТЕ МОТОРНИ ВОЗИЛА ОД СОЈУЗНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСТАНОВИ**

За да се заштеди погонското гориво и да се обезбеди извршувањето на превозењето, сите сојузни надлештва и сојузни административни установи ќе ги предадат своите теретни моторни возила на авто-сервисот кој што ќе се основа во смисла на точ. 5 од Напатствието за начинот на ползување на државните патни автомобили од страна на државните органи, установи, претпријатија и органите на општествените организации. Овој авто-сервис ќе ги обезбедува врз основа на договори сите потреби во превозење на сојузните надлештва и сојузните административни установи од кои што се колите земени.

Претседателот на Советот за саобраќај и врски на Владата на ФНРЈ во согласност со Генералниот секретар на Владата на ФНРЈ ќе ги определи сојузните надлештва и сојузните административни установи што се должни да ги предадат теретните моторни возила. Бројот на теретните моторни возила за потребите на авто-сервисот го определува Министерот на саобраќајот на ФНРЈ.

Предавањето на теретните моторни возила на авто-сервисот ќе се изврши до 1 декември 1950 година.

Бр. 897

11 ноември 1950 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за саобраќај и врски,

Божидар Маслариќ, с. р.

Го застапува Претседателот на Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ
Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ,

инж. Милентије Песовиќ, с. р.

597.

Во врска со точ. 18 од Напатствието за извршување на Наредбата за склучување договори врз основа на планските квоти за 1951 година („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 63/50), донесувам

РЕШЕНИЕ**ЗА НОМЕНКЛАТУРАТА НА МИНИМАЛНИТЕ КОЛИЧИНИ ЗА ИСПОРАЧКА ДИРЕКТНО ОД ПРОИЗВОДИТЕЛНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА НА ПРЕРАБОТУВАЧКАТА ИНДУСТРИЈА — ЗА ГРАНКИТЕ НА ДЕЈНОСТА 116п, 117п, 119п, 120, 122, 123, 124, 125, 126 и 313**

1. Под минимална количина се разбира онаа количина што мора задолжително производителното претпријатие како една одделна испратка одделна да му ја испрати директно на купувачот или по неговиот налог (транзитни испратки).

2. Составен дел од ова решение е „Номенклатура на минимални количини за испоруку директно на производнички претпријатие преработувачке индустрије”, која што е отпечатена во овој број на „Службениот лист на ФНРЈ” (како службена објава).

3. Производителното претпријатие може по согласност со купувачот да испорачува и помали количини со наплатување одделни трошкови за испраќање и манипулација. Количините за испраќање во продажбата по слободно формираните цени се определуваат согласно меѓу продавачот и купувачот без оглед на прописите од ова решение.

4. Во Номенклатурата на минималните количини кај балансите групи и клучните групации, дека нема означени количини, производителното претпријатие е должно да испорачува количини што има право купувачот како ползувач да ги заклучи, ама ни во кој случај во помала количина од поштенски пакети од 5 кг.

5. Ова решение задолжително ќе се применува при склучувањето на договорите за 1951 година, додека испорачката по него ќе се врши од 1 јануари 1951 година. Поранешните решенија за испорачки на минималните количини директно до потрошачот престануваат да важат на 1 јануари 1951 година.

IV бр. 1495

7 ноември 1950 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за преработувачка индустрија,
Рато Дугоњик, с. р.

598.

Врз основа на точ. 14 ст. 2 од Напатствието за спроведување Уредбата за елементите на продавната цена на угостителските услуги во угостителските дуќани на државните угостителски претпријатија, кои што во продавната цена на угостителските услуги засметуваат добивка и данок („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 62/50) во врска со чл. 4 од Уредбата за надлежноста за определувањето и контролата на цените и тарифите („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 63/50), во согласност со Претседателот на Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ прописувам

РЕШЕНИЕ**ЗА ЦЕНОВНИКОТ (ИНДЕКСОТ) НА ПОСТОЈАНИТЕ ЦЕНИ НА ПРЕХРАНБЕНИОТ МАТЕРИЈАЛ ШТО СЕ ПРЕРАБОТУВА ОДНОСНО ОПСЛУЖУВА ВО УГОСТИТЕЛСТВОТО**

1) На територијата на Федеративна Народна Република Југославија се определуваат постојани цени на прехранбениот материјал што ќе се земаат во оглед при составувањето на собирните односно последичните цени односно пресметковни калкулации на угостителските услуги.

2) Постојаните цени на прехранбениот материјал се следни:

Ред. бр.	Вид на материјалот	Единица на мера	Постојана цена во динар
1	2	3	4

I. Производи на мелничарската индустрија

1. пченичен гриз	кг	11
2. пченкарен гриз	„	6
3. пченично брашно 0г.	„	11
4. пченично брашно 85%	„	6
5. пченкарно брашно	„	5
6. ржено брашно	„	6
7. гершла	„	11

II. Производи од брашно

8. кекс	кг	54
9. печиво за чај	„	55
10. бел леб	„	9
11. црн леб	„	6
12. ржен леб	„	6
13. пекарско печиво	„	40
14. макарони	„	15
15. резанци	„	13
16. тарана	„	13

Ред. бр.	Вид на материјалот	Единица на мера	Постојана цена во дин.
1	2	3	4

III. Преработки од овоштија

17.	пекмез од сливи	кг	31
18.	пекмез од друго овоштие	"	50
19.	мармелада од сливи	"	58
20.	мармелада од дуњи	"	60
21.	мармелада од друго овоштие	"	60
22.	џем од кајсии	"	80
23.	џем од прешни	"	85
24.	џем од вишни	"	75
25.	џем од праски	"	85
26.	џем од сливи	"	65
27.	џем од друго овоштие	"	75
28.	слатко од разнo овоштие	"	70
29.	компот од прешни	"	70
30.	компот од вишни	"	70
31.	компот од кајсии	"	65
32.	компот од праски	"	80
33.	компот од круши	"	70
34.	компот од сливи	"	55
35.	компот од дуњи	"	70
36.	компот од друго овоштие	"	75
37.	сирупи од овоштие	лит.	125
38.	слатки сокови од овоштие	"	220
39.	сушени сливи	кг	20
40.	кандирано овоштие	"	34

IV. Преработки од зарзават

44.	конзерви од грашок	кг	36
42.	конзерви од боранија	"	30
43.	конзерви од патлиџани	"	55
44.	кравџици конзервирани	"	50
45.	конзервиран ѓувеч	"	50
46.	конзервирани полнети пиперки	"	55
47.	конзервиран мешан зарзават	"	40
48.	паприкаш од зарзават	"	50
49.	пире од патлиџани	"	55
50.	кисела зелка	"	10
51.	кисела пиперка	"	25
52.	кисели феферони	"	20
53.	кисли патлиџани	"	15

V. Сушен зарзават

54.	сушен зарзават	кг	150
-----	----------------	----	-----

VI. Специјалитети и деликатеси од зарзават

55.	маслини во зејтин	кг	60
56.	слачница	"	40
57.	сенф	"	40
58.	ајвар од зарзават	"	25

VII. Мед

59.	Мед	кг	250
-----	-----	----	-----

VIII. Шеќер и производи од шеќер

60.	шеќер кристал	кг	33
61.	шеќер во копки	"	36
62.	локум	"	200
63.	какао — прав	"	150
64.	чоколадо за варење	"	190
65.	млечна чоколада	"	190

IX. Кафе и сурогати од кафе

66.	сладна кафа	кг	22
67.	цигура	"	55
68.	„Дивка“	"	32
69.	сурово кафе	"	120
70.	аржено кафе	"	150

X. Производи на вриење

71.	алкохолна киселина	лит.	4
72.	пекарски квас	кг	50

Ред. бр.	Вид на материјалот	Единица на мера	Постојана цена во дин.
1	2	3	4

73.	сушен квасец	кг	160
74.	пиво во шишиња	лит.	17
75.	пиво во буриња	"	15

XI. Безалкохолни пијалоци

76.	природни минерални води во шишиња	лит.	7
77.	сода — вода	"	6

XII. Алкохолни пијалоци

78.	засладени ликери	лит.	150
79.	ликери горки	"	160
80.	рум	"	140
81.	бренди	"	210
82.	мастика	"	185
83.	џин	"	175
84.	вотка	"	200
85.	виски	"	230
86.	боровичка	"	150
87.	клековача	"	150
88.	кајсијевача	"	150
89.	ракија од праски	"	150
90.	сливовица до 30% алкохол	"	200
91.	сливовица преку 30% алкохол	"	250
92.	ракија од друго овоштие	"	180
93.	коњак со јајца	"	250
94.	вињак	"	200
95.	комовица	"	180
96.	природна клековача	"	160
97.	вино	"	70
98.	природно вино што се пени (шампањ) 0,70	"	200
99.	природно вино што пени од типот „Бакарска водица“	"	200
100.	вермут	"	150
101.	марсала	"	140
102.	шери	"	150
103.	порто	"	150
104.	малага	"	140
105.	вештачко вино што се пени „Бисер“	"	80

XIII. Зејтин

106.	зејтин за јадење од солнчоглед	кг	40
107.	зејтин за јадење од репица	"	40
108.	зејтин за јадење од стамболкини семки	"	40
109.	други зејтини за јадење	"	40
110.	маслинов зејтин за јадење	"	60

XIV. Млеко и производи од млеко

111.	кравје млеко	лит.	5
112.	овчо млеко	"	7
113.	млеко козјо	"	5
114.	кисело млеко кравјо	"	20
115.	кисело млеко овчо	"	25
116.	конзервирано млеко — прав (кутии)	парче	120
117.	павлака	кг	120
118.	кајмак постар	"	40
119.	маслац од павлака	"	180
120.	полномастен трапист	"	85
121.	емсенталер швајцарски тип	"	85
122.	кашкавал полумасен	"	100
123.	српско бело сирење	"	35
124.	сломборско сирење	"	95
125.	други сирења	"	40

XV. Јајца

126.	јајца од кокошки	парче	5
127.	јајца од вар	"	5
128.	смирзнати јајца	кг	90

Ред. бр.	Вид на материјалот	Единица на мера	Постојана цена во дин.
1	2	3	4
XVI. Производи од заклан добиток			
129.	говедско месо свеже	кг	45
130.	телешко месо свеже	"	55
131.	овчо месо свеже	"	40
132.	јагнешко месо свеже	"	50
133.	козјо месо свеже	"	40
134.	јаречко месо свеже	"	45
135.	свинско месо свеже	"	50
136.	конско месо свеже	"	40
137.	живинско месо свеже	"	80
138.	изнотрице свежи	"	25
139.	цигер од гуска	"	100
XVII. Маснотии			
140.	свинска маст	кг	42
141.	маст од гуски	"	50
142.	пршки за јадење (чварки)	"	25
143.	лој за јадење, суров	"	21
144.	лој за јадење топен	"	41
XVIII. Производи од месо			
145.	сушено свинско месо	кг.	40
146.	сушена сланина	"	40
147.	сушено свинско месо без коски	"	44
148.	сушено говедско месо	"	30
149.	сушено овчо месо	"	28
150.	сушено козјо месо	"	25
151.	зимска салама „Гаврилски“	"	120
152.	зимска салама „Клефич“	"	110
153.	летна салама	"	70
154.	мортадела оригинал кулен	"	60
155.	домашни колбаси	"	50
156.	хреновки	"	60
157.	сафалада	"	60
158.	шваргла	"	44
159.	крвавици — конзерви	"	100
160.	цигерњачи — конзерви	"	100
161.	кавурма — конзерва	"	50
162.	свински паприкаш — конзерва	"	80
163.	говедски гулаш — конзерва	"	70
164.	телешки паприкаш — конзерва	"	80
165.	разни паштети — конзерва	"	70
166.	конзерви од месо со зарзават	"	50
XIX. Риби и преработки од риби			
167.	шаран	кг	20
168.	сом	"	27
169.	смуџ	"	30
170.	кечига	"	35
171.	штука	"	15
172.	јагула	"	35
173.	меруна	"	35
174.	јесетра	"	35
175.	перкија	"	8
176.	укљева	"	8
177.	друга риба	"	10
178.	пастрмка	"	35
179.	ракови	"	35
180.	модра риба	"	20
181.	каменици	"	30
182.	школки	"	30
183.	сардини во зејтин — конзерви од 100 гр.	парче	40
184.	скуша во зејтин — конзерви од 100 гр.	"	30
185.	туњевина во зејтин — конзерви од 10 гр.	"	30
186.	паштети од риба	кг	100

Ред. бр.	Вид на материјалот	Единица на мера	Постојана цена во дин.
1	2	3	4
187.	кавијар	"	2.200
188.	филети во зејтин — конзерви од 100 грами	парче	40
XX. Миробии			
189.	мелена пиперка — полуслатка	кг	90
190.	ловорово листе	"	100
191.	ким	"	100
192.	карамфили	"	100
193.	мушкат орашчици	парче	3
194.	бибер во зрно	кг	1.000
195.	бибер — замена	"	150
196.	цимет	"	800
197.	цимет — замена	"	350
198.	најгевирц	"	300
199.	ванилин прашок	"	500
200.	ванилин шипка	парче	12
201.	желатин	кг	80
202.	руски чај	"	1.000
203.	замена за чај	"	250
204.	прашок за пецтво	"	200
205.	пудинг прашок	"	200
206.	сода бикарбона	"	50
207.	кујнска сол	"	6
XXI. Зарзават			
208.	комбир рен	кг	25
209.	комбир есенски	"	7
210.	граи	"	20
211.	боранија	"	12
212.	грашок зелен млад	"	17
213.	грашок во зрно сув	"	12
214.	лешта	"	25
215.	патлиџани	"	15
216.	пиперки	"	15
217.	модри палиџани	"	20
218.	дињи	"	20
219.	лубеници	"	20
220.	тиквички	"	12
221.	краставици	"	15
222.	шаргарепа	"	10
223.	макдонос	"	15
224.	целер	"	20
225.	паштрнак	"	10
226.	рдоквики	"	70
227.	рдокви	"	12
228.	цвекла	"	12
229.	рен	"	50
230.	кромид	"	10
231.	бел лук	"	20
232.	зелка	"	6
233.	кел	"	40
234.	карфиол	"	30
235.	келераба	"	15
236.	зелена салата	"	12
237.	спанаќ	"	12
XXII. Овощие			
238.	јаболки	"	20
239.	круши	"	30
240.	дуњи	"	30
241.	сливи	"	15
242.	кајсии	"	25
243.	праски	"	60
244.	прешни	"	25
245.	вишни	"	20
246.	орев во лушта	"	50
247.	орев чисти	"	200
248.	костени	"	50

Ред број	Вид на материјалот	Единица на мера	Постојана цена во дин.
1	2	3	4
249.	лешници	"	50
250.	рибизли	"	125
251.	огрозди	"	125
252.	малини	"	125
253.	кајинки	"	100
254.	јагодки	"	80
255.	бадеми	"	60
256.	маслишки	"	30
257.	суви смокви	"	50
258.	лимуни	и рче	20
259.	портокалп	"	30
260.	мандарини	"	20
261.	роќиња	кг	20
262.	нар	"	25
263.	грозје	"	25

3) По предните цени ќе се пресметат укалкули-
саните видови и количините на материјалот во калку-
лациите на угостителските услуги и ќе се искажуваат
во колоната под назив „калкулација со постојани цени
на материјалот“ на планската односно пресметковната
калкулација. На така добиениот износ на трошоците
на материјалот со додавањето на износот од платите
на техничкиот персонал се применуваат определените
стопки на амортизацијата, режијата и редовната до-
бивка.

4) Доколку државните угостителски претпријатија
односно дуќаните преработуваат и некои други ви-
дови на материјал, за кои што со ова решение не се
определени постојани цени, ќе се земаат во оглед це-
ните на материјалот по кои што дејствително прет-
пријатието го набавило материјалот или по кои што
предвидува дека ќе биде во можност да го набави.

5) Ова решение влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а ќе се при-
менува од 1 јуни 1950 година. Државните угостител-
ски претпријатија ќе извршат пресметка на материја-
лот за минатиот период во рок од 30 дена после вле-
гувањето во сила на ова решение.

Бр. 5861

25 октомври 1950 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Комитетот за туризам
и угостителство,

Станоје Симиќ, с. р.

Согласен,

Министер на Владата на ФНРЈ,

Претседател на Советот за промет со стоки,

Осман Карабеговиќ, с. р.

599.

Врз основа на чл. 5 од Законот за поштенско-те-
леграфско-телефонската тарифа, донесувам

РЕШЕНИЕ**ЗА ПУШТАЊЕ ВО ТЕЧАЈ НОВА РЕДОВНА
ПОШТЕНСКА ФРАНКО МАРКА ОД 16 ДИНАРИ**

Новото издание на редовните поштенски франко
марки со слики со мотиви од стопанството, од кое
што поодделни вредности поставно се пуштаат во
промет почнувајќи од 1 септември 1950 година, се
дополнува уште со една марка во вредност од 16 ди-
нари.

Сликата на оваа марка претставува мотив од обла-
ста на земјоделството (индустриски растенија). Бојата
на марката е модро-сина. Натписот „ФНР Југосла-
вија“ стои горе на кирилица а долу на латиница, до-

дека ознаката на вредноста со „Дин“ на латиница
стои во горниот десни агол.

Бр. 20.207

27 октомври 1950 година

Белград

Министер на поштите на ФНРЈ,
др Заим Шарац, с. р.

Комитетот за заштита на народното здравје на
Владата на ФНРЈ, по извршеното сравнување со из-
ворниот текст, установил дека во текстот на Правил-
никот за оснивањето, составот и работењето на лекар-
ските комисии објавен во „Службениот лист на ФНРЈ“,
бр. 62 од 1 ноември 1950 година, се поткрале долу
наведените грешки, и дава следна

ИСПРАВКА**НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОСНИВАЊЕТО, СОСТАВОТ
И РАБОТЕЊЕТО НА ЛЕКАРСКИТЕ КОМИСИИ**

Во чл. 18 ст. 2 во 4 ред на место зборот „специ-
јалните“ треба да се стави зборот „специјалистичките“.

Во истиот член, ставот 3 во 6 ред место зборот
„кон“ треба да се стави „кон“.

Бр. 11941. — Од Комитетот за заштита на народ-
ното здравје на Владата на ФНРЈ, 4 ноември 1950 го-
дина.

**ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ****НАРОДНЕ НОВИНЕ****СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ
ХРВАТСКЕ**

„Народне новине“ Службени лист на Народна Ре-
публика Хрватска во бројот 47 од 16 септември 1950
година објавуваат:

Одлука за разрешување од должноста членовите
на Владата на НР Хрватска;

Одлука за разрешување од должноста членовите
на Президиумот на Саборот на НР Хрватска;

Одлука за реконструкција на Владата на НР Хр-
ватска;

Одлука за избирање членови на Президиумот на
Саборот на НР Хрватска;

Одлука за доделување вонредна постојана месеч-
на помош на Стојановиќ Јосип;

Одлука за распуштањето на Саборот на НР Хр-
ватска од првото свикување;

Указ за заклучувањето на VIII редовно заседание
на Саборот на НР Хрватска и за распуштањето на Са-
борот на НР Хрватска;

Решение за именување членови на Комисијата на
државната контрола на НР Хрватска.

**ОД СОЈУЗНИОТ УРЕД
ЗА ЦЕНИ**

Сојузниот уред за цени, по извршеното сравну-
вање со изворниот текст, установил дека во текстот
на Решението за определување на пониската един-
ствена цена во продажбата на мало за нормалниот
портланд цемент од стовариштето на задружните ра-
ботни сојузи, со важност на целата територија на Фе-
деративна Народна Република Југославија, објавен во
„Службениот лист на ФНРЈ“, бр. 62 од 1 ноември 1950
година, се поткрале долу наведените грешки, и дава
следна

ИСПРАВКА

**НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОНИ-
СКАТА ЕДИНСТВЕНА ЦЕНА ВО ПРОДАЖБА НА
МАЛО ЗА НОРМАЛНИОТ ПОРТЛАНД ЦЕМЕНТ ОД
СТОВАРИШТЕТО НА ЗАДРУЖНИТЕ РАБОТНИ СО-
ЈУЗИ, СО ВАЖНОСТ НА ЦЕЛАТА ТЕРИТОРИЈА НА
ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА**

Во точ. 3 ст. 2 под г), место зборовите: „станции-
пристаништето од стовариштето на купувачот“, треба

да стои: „станицата-пристаништето до стовариштето на купувачот“.

Во точ. 4 ст. 1, место зборовите: „истоварна станица на пристаништето“, треба да стои: „истоварна станица-пристаништето“.

Во точ. 4 ст. 2, место зборовите „Начално не мораат да се признаваат“, треба да стои: „Начално не можат да се признаваат“.

Бр. 2232. — Од Сојузниот уред за цени, 11 ноември 1950 година.

ПОВИКУВАЊЕ НА ПРЕТПЛАТА за 1951 година

Се известуваат сите претплатници на „Службениот лист на ФНРЈ“, дека претплатата за 1951 година ќе изнесува 350 (триста педесет) динари за еден примерок, а не 300 како што е минатиот пат погрешно објавено.

Претплатата се полага унапред за целата година со приложената чековна уплатница, која што му е приложена на „Службениот лист на ФНРЈ“, бр. 63, и тоа за целата година на текуќа сметка 101-900.880 кај Народната банка на ФНРЈ. Централата за НР Србија, Белград. Доколку претплатата се испраќа со бирмански чек, треба да се пренесат на бирманскиот налог сите водатоци од грбот на нашиот чек што ви е испратен со минатиот број.

На секој, кој што ќе ја обнови претплатата до 25 декември на текуќата година ќе му се запире отворањето на листот од 1 јануари 1951 година.

Ако ве претплатува за 1951 година наредниот орган, треба овој да го известите веднаш за тоа, како би извршил претплата за Вас на време.

Барања за наголемување бројот на примероци, по правило, нема да се уважуваат.

Во случај да се испрати на име претплата поголем износ, разликата нема да се враќа, туку ќе се засметува како аконтација на претплата за 1952 година.

Ако има нешто да се примети или јави доволно е да се напише тоа на грбот од чекот. Одлично би било, спрема тоа, да се пише и да се прават непотребни издатоци. Во преписката треба секогаш да се повикувате на вашиот претплатен број.

Доколку претплатата треба да се наплати од вашата текуќа сметка, односно акредитив молиме да ни ја доставите веднаш банковната врска (бројот на акредитивот).

СОДРЖАЈ

Страна

582. Решение за доопнувањето на решението за наголемување бројот на индустриските производи што влегуваат во сојузното обезбедување снабдување и за начинот за купување на тие производи на куповните или паричните бонови — — — — — 1017
583. Решение за отстапување на Сојузниот хигиенски институт и Сојузниот епидемиолошки

- институт во надлежност на Владата на НР Србија — — — — — 1017
584. Правилник за изменувања и дополнувања на Правилникот за општата евиденција на кадровите во сојузните надлежности, установи и претпријатија — — — — — 1017
585. Правилник за изменувања и дополнувања на Правилникот за пограничната зона — — — — — 1018
586. Напатствие за склучување договори за превоз на стоките во 1951 година — — — — — 1018
587. Напатствие за изменување и дополнување на Напатствието за разврстување на потрошачите во потрошачки категории на сојузното обезбедување снабдување — — — — — 1023
588. Напатствие за пресметка и наплата на разликата во цената на семето од крмините и градинарските растенија во економската 1949/50 година — — — — — 1024
589. Напатствие за изменувања и дополнувања на Напатствието за спроведување Уредбата за усталувањето работната сила и за ускладувањето плановите на работната сила со планот на платниот фонд и со планот на обезбедување денот снабдување — — — — — 1024
590. Напатствие за изменување и дополнување на Напатствието за наплата и контрола на данокот на шпирит и алкохолни пијалаци — — — — — 1031
591. Наредба за условите за транзит на тутун и тутунски преработки, кафе и лекови преку територијата на Федеративна Народна Република Југославија — — — — — 1032
592. Наредба за составувањето и поднесувањето на месечните извештаи на откупните претпријатија и угостителските претпријатија односно дуќани — — — — — 1032
593. Наредба за социјалното осигурување за лицата на издржување на казните — — — — — 1037
594. Решение за нормите на трошење на горивото и мазивото за моторите со внатрешно сагурување — — — — — 1039
595. Решение за издавање на потрошачки карти за индустриската стока на потрошачите од ИД-3 категорија за III и IV тромесечје 1950 година — — — — — 1039
596. Решение за предавање теретните моторни возила од сојузните административни установи — — — — — 1040
597. Решение за Номенклатурата на минималните количини за испорачка директно од производителните претпријатија на преработувачката индустрија — за гранките на дејноста: 116п, 117п, 119п, 120, 122, 123, 124, 125, 126 и 313 — — — — — 1040
598. Решение за ценовникот (индексот) на постојаните цени на прехранбениот материјал што се преработува односно опслужува во угостителството — — — — — 1041
599. Решение за пуштање во течај нова редовна поштенска франко марка од 16 динари — — — — — 1041
- Исправка на Правилникот за оснивањето, составот и работењето на лекарските комисии — — — — — 1041
- Исправка на Решението за определување на пописката единствена цена во продажба на мало за нормалниот портланд цемент од стовариштето на задружните работни сојузи, со важност на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија — — — — — 1041

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ“ новинарско издавачко претпријатие — Белград Бранкова ул. бр. 20.
— Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешич, Мајке Јевросиме бр. 20. —
Печат на Југословенското штампарско претпријатие, Белград